



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Рок за рекламации 15 дена. Огласи според тарифата.

Сабота, 19 април 1986

Скопје

Број 15

Год. XLII

Претплатата за 1986 година изнесува 3.800 динари. Овој број чини 200 дин. Жиро сметка 40100-603-12498

199.

Врз основа на член 376 став 1 алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА НАМЕНИТЕ, НАЧИНОТ И УСЛОВИТЕ ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ НА ДЕЛ ОД СРЕДСТВАТА НА ФОНДОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА ПОБРЗИОТ РАЗВОЈ НА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ РЕПУБЛИКИ И АВТОНОМНИ ПОКРАИНИ ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ЗАЕДНИЧКИ ПРОГРАМИ ЗА РАЗВОЈ ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ПЕРИОДОТ ОД 1986 ДО 1990 ГОДИНА

Се прогласува Законот за намените, начинот и условите за здружување на дел од средствата на Фондот на Федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини за остварување на заеднички програми за развој во Социјалистичка Република Македонија во периодот од 1986 до 1990 година, што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на одделни седници на Соборот на здружениот труд, Соборот на општините и Општествено-политичкиот собор, одржани на 10 април 1986 година

Бр. 08-1183/1

10 април 1986 година
Скопје

Претседател
на Претседателството на СРМ,
Ванчо Апостолски, с. р.

Претседател
на Собранието на СРМ,
дипл. инж. Станко Младеновски, с. р.

ЗАКОН

ЗА НАМЕНИТЕ, НАЧИНОТ И УСЛОВИТЕ ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ НА ДЕЛ ОД СРЕДСТВАТА НА ФОНДОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА ПОБРЗИОТ РАЗВОЈ НА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ РЕПУБЛИКИ И АВТОНОМНИ ПОКРАИНИ ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ЗАЕДНИЧКИ ПРОГРАМИ ЗА РАЗВОЈ ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ПЕРИОДОТ ОД 1986 ДО 1990 ГОДИНА

Член 1

Со овој закон поблиску се уредуваат намените, начинот и условите за здружување на дел од средствата на Фондот на Федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини (во натамошниот текст: Фонд на Федерацијата) по основ на здружување на трудот и средствата за остварување на заеднички програми за развој во Социјалистичка Република Македонија во периодот од 1986 до 1990 година (во натамошниот текст: Републиката).

Член 2

Организациите на здружениот труд што вршат стопанска дејност се носители на здружувањето на дел од средствата на Фондот на Федерацијата по

основ на здружување за остварување на заеднички програми за развој на доходовни односи и заеднички интереси.

Организациите на здружениот труд од Републиката можат средствата да ги здружат:

— со организациите на здружениот труд од другите републики и автономни покраини за остварување на заеднички програми за развој во Републиката,

— со организациите на здружениот труд од Републиката за остварување на заеднички програми за развој во Републиката и

— со организациите на здружениот труд во СР Босна и Херцеговина, СР Црна Гора и САП Косово за остварување на заеднички програми за развој во овие републики и САП Косово.

Во програмите за развој од став 2 алинеја 2 на овој член не се смета здружувањето на средствата меѓу организациите на здружениот труд во рамките на иста општина и градот Скопје, освен во општините кои имаат третман на стопански недоволно развиени краишта и за заеднички програми за развој што претставуваат посебен општествен интерес.

Заедничките програми за развој што претставуваат посебен општествен интерес од став 3 на овој член ќе се утврдат со програма на Стопанската комора на Македонија.

Член 3

Ќе се создаваат услови најмалку една третина од средствата на Фондот на Федерацијата кој се остварува по основ на здружување на трудот и средствата да се реализира во стопански недоволно развиените краишта во Републиката и со мерките на тековната економска политика.

Член 4

Организациите на здружениот труд дел од средствата на Фондот на Федерацијата можат да здружат за довршување на започнатите инвестициони објекти, реконструкција, модернизација и проширување на постојните стопански објекти, за изградба на нови објекти, како и за нивно обезбедување со трајни обртни средства.

Член 5

Средствата на Фондот на Федерацијата кои се формираат по основ на здружување ќе се користат во висина од 80% за инвестициони вложувања во основни средства и 20% за обезбедување на трајни извори за обртни средства.

Член 6

Организациите на здружениот труд дел од средствата на Фондот на Федерацијата можат да здружат за остварување на заеднички програми за развој во Републиката од член 4 на овој закон во: прната металургија и хемиската индустрија во делот на заеднички програми за развој на производството и извозот од битно значење за усогласување на теконите на репродукцијата на стопанството на земјата; металопредаботувачката дејност; машиноградбата; производството на обработајни средства; производството на електрични машини и апарати; производството и преработката на неметални минерали (освен производството на порцелан и керамика); производството на добиточна храна; полјоделството, освен производството на цвеќе и украсни растенија; сточарството (говедарството и овчарството); рибарството; изградба на мали хидромелиоративни систе-

ми со повеќе наменски карактер и за водоснабдување во стопански недоволно развиените општини; за набавка на превозни капацитети во железничкиот сообраќај; странскиот туризам; малото стопанство; програми за супституција и заштеда на енергија; наменското производство како и за остварување на други заеднички програми за развој на производството и извозот од битно значење за усогласување на тековите на репродукцијата на стопанството и за програмите за развој чие производство е наменето за извоз за најмалку 50%.

Поблиските определби на заедничките програми за развој на производството и извозот кои се од битно значење за усогласување на тековите на репродукцијата на стопанството на Републиката од став 1 на овој член ќе се утврдуваат со годишните плански акти за реализација на Општествениот план на Републиката за периодот од 1986 до 1990 година.

Организациите на здружениот труд носители на здружувањето во изборот и усогласувањето на заедничките програми од став 1 на овој член ќе ги применуваат критериумите предвидени во Општествениот план на Југославија и Општествениот план на Републиката за периодот од 1986 до 1990 година, при што приоритет ќе дадат на заедничките програми кои обезбедуваат зголемување на продуктивноста вработување, пораст на доходот, зголемување на извозот, јакнење на квалитативните фактори на стопанисување и постепена измена на стопанската структура.

Член 7

Организациите на здружениот труд, носители на здружувањето од член 2 на овој закон се должни да вршат стручна оцена и да обезбедат проверка на оцената со прибавување на мислења за општествената и економската оправданост на заедничката програма за развој и за нејзината усогласеност со политиката на развојот утврдена со Општествениот план на Републиката за периодот од 1986 до 1990 година.

Член 8

Организациите на здружениот труд од Републиката за остварување на заеднички програми за развој можат да здружат средства во висина на износот што одговара на нивната вкупна обврска за здружување спрема Фондот на Федерацијата до 1990 година, кога е склучена спогодбата.

Организациите на здружениот труд од Републиката врз самоуправни основа во рамките на Стопанската комора на Македонија можат да одредат одделни носители на здружувањето на дел од средствата на Фондот на Федерацијата за остварување на заеднички програми за развој во Републиката, согласно со член 2 на овој закон, односно во другите стопански недоволно развиени републики и САП Косово.

Носителите на здружувањето од став 2 на овој член во заедничките програми за развој треба да обезбедат првенство на стопански недоволно развиените краишта во Републиката, со цел најмалку една третина од средствата на Фондот на Федерацијата кои се остваруваат по пат на здружување, да се реализираат во овие подрачја.

Член 9

Делот на здружените средства на Фондот на Федерацијата во развојните програми во Републиката од член 6 на овој закон кои ќе се остваруваат врз доходни основи ќе изнесува до 25% од пресметковната вредност на инвестиционата програма.

За заедничките програми за развој кои се остваруваат врз доходни основи и врз основа на заеднички интереси, делот на здружените средства на Фондот на Федерацијата во пресметковната вредност на програмата може да изнесува до:

— 40% доколку заедничката програма за развој се остварува во: пољоделството (освен производството на цвеќе и украсни растенија), сточарството (овчарството и говедарството); производство на добиточна храна; странски туризам; малото стопанство;

програми за супституција и заштеда на енергијата; програми за развој чие производство е наменето за извоз за најмалку 50%, како и заедничките програми од член 6 став 2 на овој закон, односно заедничките програми изрично утврдени со Општествениот план на ОР Македонија за периодот од 1986 до 1990 година и програми во чие финансирање се ангажираат средства по основ на заедничко вложување со странски партнери и

— 50% доколку заедничката програма за развој се остварува во: металопреработувачката дејност за производство на леани, ковани и пресовани производи; машиноградбата; производството на сообраќајни средства; производство на електрични машини и апарати и наменското производство.

Кога за реализацијата на заедничката програма за развој, покрај средствата од Фондот на Федерацијата се здружуваат и други средства (од акумулацијата и амортизацијата), на организациите на здружениот труд или се вложуваат средства на странски лица врз заеднички вложувања во висина од најмалку 10% од пресметковната вредност на програмата, предвиденото учество од ставовите 1 и 2 на овој член се зголемува за 10 процентни поени.

Кога програмата за развој се остварува во стопански недоволно развиените краишта во Републиката утврденото учество на дел од здружените средства во пресметковната вредност на заедничката програма за развој во ставовите 1, 2 и 3 на овој член може да биде повисока за 30%.

Член 10

Дел од здружените средства на Фондот на Федерацијата за обезбедување на трајни обртни средства може да изнесува најмногу до 15% од вкупните потребни обртни средства на заедничката програма за развој.

Член 11

Организациите на здружениот труд, носители на здружувањето на средствата од член 2 на овој закон склучуваат самоуправни спогодби за остварување на заеднички програми за развој во Републиката.

Со самоуправните спогодби од став 1 на овој член се утврдуваат условите врз кои ќе се остварува здружувањето на трудот и средствата, а особено:

— здружувањето на дел од средствата на Фондот на Федерацијата врз доходни или кредитни основи;

— начинот на уплата на здружените средства и динамиката на дозачување на здружените средства на Фондот на Федерацијата;

— начинот на обезбедување на енергија, сировини и репроматеријали,

— обезбедување на средства и од други извори за заокружување на финансиската конструкција на заедничките програми за развој;

— заедничко користење на современа технологија, знаење и искуство и заеднички настап на домашниот и странскиот пазар и

— начинот на обучување на кадрите, давање на техничка и друга помош и пренесување на знаење и технологија.

Член 12

Доколку организациите на здружениот труд ги здружуваат средствата на Фондот на Федерацијата врз кредитни основи, условите за користење на средствата не можат да бидат понеповолни од тие што важат при одобрувањето на кредитите од средствата на Фондот на Федерацијата формирани по пат на задолжителен заем.

Член 13

Заеднички програми за развој кои се остваруваат согласно со овој закон по правило не можат да се поддржуваат со средствата на Фондот на Федерацијата кои се формираат по основ на задолжителен заем.

По исклучок од став 1 на овој член заседничките програми за развој ќе може да се поддржуваат со средствата на Фондот на Федерацијата што се формираат по пат на задолжителен заем доколку ги исполнуваат следниве критериуми на кредитирање:

— дел од средствата на Фондот на Федерацијата да се остварува со здружување на трудот и средствата на организациите на здружениот труд врз доходовни односи;

— организациите на здружениот труд да учествуваат со сопствени средства во висина утврдена со закон за посебните услови за давање и користење на кредити и гаранции за инвестиции;

— остварување на зголемено продуктивно вработување со ангажирање на средствата од заетот за вработување и

— производството да е наменето претежно за извоз и тоа најмалку за 50%.

Развојната програма што се остварува со здружување на дел од средствата на Фондот на Федерацијата треба да обезбеди најмалку три критериуми од кои задолжително критериумот под алинеја 1 од став 2 на овој член.

Развојната програма кога се остварува во стопански недоволно развиените краишта во Републиката треба да се обезбедат најмалку два критериуми од кои задолжително под алинеја 1 од став 2 на овој член.

Учеството на кредитот од средствата на Фондот на Федерацијата што се формираат по основ на задолжителен заем, во пресметковната вредност на заедничката програма за развој може да изнесува до висина на разликата на договореното учество на здружените средства од Фондот на Федерацијата со самоуправната спогодба и можното учество утврдено со член 9 на овој закон, а најмногу до 10% од пресметковната вредност на објектот, односно до 25% кога програмата за развој се остварува во стопански недоволно развиените краишта во Републиката

Член 14

Самоуправната спогодба на организациите на здружениот труд за здружување на дел од средствата на Фондот на Федерацијата за остварување на заедничка програма за развој во Републиката ќе се применува откако ќе биде регистрирана при Стопанската комора на Македонија.

Стопанската комора на Македонија, ќе ја регистрира самоуправната спогодба за здружување на средствата на Фондот на Федерацијата за остварување на заедничката програма за развој по барање на организациите на здружениот труд, учесници во самоуправната спогодба откако ќе утврди дека се обезбедени условите и начинот за здружување на средствата на Фондот на Федерацијата утврдени со овој закон. При регистрацијата на самоуправните спогодби ќе се води сметка и за определбите во член 8 став 3 и за условите утврдени во член 11 на овој закон.

Стопанската комора на Македонија ќе го известува Извршниот совет на Собранието на Републиката за секоја регистрирана самоуправна спогодба во пресметковната вредност над 800 милиони динари.

Стопанската комора на Македонија е должна да ги регистрира самоуправните спогодби се додека на оваа основа не се обезбеди формирање на 60% од вкупните средства на Фондот на Федерацијата, при што ќе води сметка за можниот обем на здружување на секоја република и автономна покраина за остварување на заеднички програми за развој во Републиката.

Доколку износот од став 4 на овој член во текот на годината ќе биде исцрпен, вкупно или по одделни републики и автономни покраини, Стопанската комора на Македонија ќе го известува Извршниот совет на Собранието на СР Македонија кој ќе предложи покренување на иницијатива за склучување на договор со одделни републики, односно автономни покраини за поголем процент на здружување на средствата на Фондот на Федерацијата.

Член 15

Стопанската комора на Македонија води евиденција за склучените самоуправни спогодби, како и за текот на реализацијата на тие спогодби за што го известува Собранието на СР Македонија најмалку еднаш годишно.

Во Стопанската комора на Македонија ќе се формира посебно координационо тело за следење и поттикнување на реализацијата на самоуправните спогодби од став 1 на овој член.

Составот и начинот на работата на координационото тело од став 2 на овој член со посебни акти ќе го утврди Стопанската комора на Македонија.

Член 16

Самоуправните спогодби на организациите на здружениот труд за здружување на дел од средствата на Фондот на Федерацијата регистрирани во Стопанската комора на Македонија според одредбите на Законот кој важеше во периодот од 1981 до 1985 година, а нивната реализација продолжува по 1985 година, ќе се остваруваат под услови и начин како што е договорено во склучените самоуправни спогодби.

Анексите на самоуправните спогодби од став 1 на овој член кои дополнително ќе се склучат во 1986 година ќе се остваруваат според условите како што е договорено во склучените спогодби.

Одредбите од став 2 на овој член се однесуваат само за заокружување на основната намена и содржина на заедничката програма за развој по која е склучена самоуправната спогодба.

Член 17

Поблиски определби на заседничките програми за развој на производството и извозот кои се од битно значење за усогласување на тековите на репродукцијата на стопанството на Републиката од член 6 став 2 на овој закон за 1986 година ќе се утврдат со програма на Стопанската комора на Македонија.

Член 18

Овој закон влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

200.

Врз основа на член 376 став 1 алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ФИЛМСКАТА ДЕЈНОСТ

Се прогласува Законот за филмската дејност, што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Соборот на здружениот труд, одржана на 10 април 1986 година и на седницата на Собранието на Републиката самоуправни интересна заедница на културата, одржана на 9 април 1986 година.

Бр. 08-1188/1

10 април 1986 година

Скопје

Претседател

на Претседателството на СРМ,
Ванчо Апостолски, с. р.

Претседател

на Собранието на СРМ,

дипл. инж. Станко Младеновски, с. р.

ЗАКОН**ЗА ФИЛМСКАТА ДЕЈНОСТ****И. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ****Член 1**

Филмска дејност во смисла на овој закон е производство, промет и јавно прикажување филмови, како и чување филмови и филмски материјал.

Член 2

Филм во смисла на овој закон е тонека копија на филмска лента или друга подвижна слика што произлегува од филмската лента, наменети за јавно прикажување.

Филмски материјал во смисла на овој закон е изворен филмски материјал и филмска документација.

Член 3

Одредбите на овој закон не се однесуваат на филмови наменети за образовни и научни цели, за потреби на општинската одбрана и општествената самозаштита, за потреби на организации на здружениот труд, информативни филмови и на филмови снимени за лични потреби на граѓани, доколку со овој закон не е определено поинаку.

Член 4

Филмската дејност е дејност од посебен општествен интерес.

Член 5

Социјалистичка Република Македонија (Републиката) учествува во обезбедувањето услови за производство на филмови и чување филмови и филмски материјал од посебно уметничко, културно-историско и друго општествено значење.

Републиката може да учествува во обезбедувањето услови за промет и прикажување филмови од посебно уметничко, културно-историско и друго општествено значење.

Општината учествува во подобрувањето на условите за прикажување филмови и модернизација на кино-мрежата.

Општината може да учествува во обезбедувањето услови за производство и промет на филмови и чување филмови и филмски материјал.

Член 6

Филмови и филмски материјал со посебно културно-историско и уметничко значење се културно богатство и уживаат посебна заштита според прописите за заштита на природното и културното богатство.

Член 7

Производство на филмови можат да вршат организации на здружениот труд за производство на филмови (организации за производство) и работни заедници на самостојни филмски уметници.

Промет на филмови можат да вршат организации на здружениот труд за промет на филмови (организации за промет).

Јавно прикажување филмови можат да вршат организации на здружениот труд за јавно прикажување (организации за прикажување), општествено-политички организации и други самоуправни организации и заедници.

Јавно прикажување филмови можат да вршат и општествени организации и здруженија на граѓани со одобрение на општинскиот орган на управата надлежен за работите на културата.

Чување филмови и филмски материјал можат да вршат организации на здружениот труд за чување филмови и филмски материјал (организации за чување).

Член 8

Организација за чување филмови и филмски материјал од член 6 на овој закон, од посебно значење за Републиката, основа Републиката.

Согласност за општествената и економската оправданост за основање организација за снимање, промет, прикажување и чување, освен за организација основана од општествено-политичка заедница и самоуправни интересна заедница, дава самоуправната интересна заедница на културата на чие подрачје се наоѓа седиштето на организацијата.

II. ФИЛМСКА ДЕЈНОСТ**1. Производство на филмови****Член 9**

Производство на филм во смисла на овој закон е подготовка, снимање и обработка на филм за јавно прикажување.

Член 10

Реализација на филм може да започне ако има одобрен проект, соодветни кадри и ако се обезбедени средства.

Член 11

Во организациите за производство и работните заедници на самостојни филмски уметници се образува уметнички совет како стручен орган.

Уметничкиот совет разгледува, предлага и дава мислења за прашања што се однесуваат особено на развојната и едногодишната филмска програма, како и на други стручни прашања од значење за остварување на повквалитетно филмско производство.

Делокругот и составот на уметничкиот совет поблиску се уредуваат со статутот на организациите за производство и работните заедници на самостојни филмски уметници.

Член 12

Одлука за ставање во промет на филм за јавно прикажување донесува организацијата за производство, односно работната заедница на самостојни филмски уметници.

2. Промет на филмови**Член 13**

Промет на филмови во смисла на овој закон е откуп, дистрибуција и извоз на домашен филм и увоз и дистрибуција на странски филм.

Член 14

Во организациите за промет се образува програмски совет како стручен орган од редот на јавни, педагошки, научни, културни и општествено-политички работници.

Програмскиот совет разгледува, предлага и дава мислења за прашања што се однесуваат особено на изборот и откупот на филмови од домашно и странско производство.

Делокругот и составот на програмскиот совет поблиску се уредуваат со статутот на организациите за промет.

Член 15

Организациите за промет обезбедуваат општествена заштита на домашниот филм со:

- давање предимство на домашниот филм при откуп;
- соодветна пропаганда на филмот во земјата и странство;
- изработка на поголем број копии за јавно прикажување и
- изнајмување на филмот под поповолни услови.

Поблиски услови и начин за обезбедување заштита на домашниот филм во прометот се утврдуваат со самоуправен општ акт на организацијата за промет.

Член 16

Одлука за промет на филм за јавно прикажување донесува организацијата за промет.

3. Јавно прикажување на филмови

Член 17

Јавно прикажување на филмови е прикажување филмови достапно на граѓаните.

Јавно прикажување е и прикажување филмови на телевизија и преку видео и друга техника.

Член 18

На територијата на Републиката јавно се прикажуваат филмови титлувани, односно синхронизирани на македонски јазик.

За исклучок од став 1 на овој член одобрение дава републичкиот орган на управата надлежен за работите на културата.

Во местата во кои живеат народности, филмови титлувани на македонски јазик можат јавно да се прикажуваат титлувани и на еден од јазиците на народностите што живеат во Републиката (двојазично).

Член 19

Одлука за јавно прикажување на филмови, филмски и други културни манифестации донесува организаторот на манифестацијата.

Одобрение за јавно прикажување на филмови што ги внесуваат странски дипломатско-конзуларни, информативни и други претставништва, вклучувајќи ги и филмовите од член 3 на овој закон, дава републичкиот орган на управата надлежен за информации, по претходно прибавено мислење од соодветниот републички орган на управата во зависност од содржината на филмот.

Член 20

Во организациите за прикажување се образува репертоарски совет од редот на истакнати јавни, педагошки, научни, културни и општествено-политички работници.

Репертоарскиот совет разгледува, предлага и дава мислење за прашања што се однесуваат особено на подобрување на квалитетот на кино-репертоарот.

Делокругот и составот на репертоарскиот совет поблиску се уредуваат со статутот на организациите за прикажување.

Член 21

Организациите за прикажување обезбедуваат општествена заштита на домашниот филм со:

- давање предност на домашниот филм со прикажувањето;
- соодветна пропаганда на филмот;
- прикажување филмски новости и домашни документарни, кусометражни играни, анимирани и други кусометражни филмови и
- организирање реви, ретроспективи и други тематски проекции на домашни филмови.

Поблиски услови и начин за обезбедување заштита на домашниот филм во прикажувањето се утврдуваат со самоуправен општ акт на организацијата за прикажување.

Член 22

Филм може јавно да се прикаже ако има одлука за ставање во промет на филмот за јавно прикажување од член 12 на овој закон или одлука за промет на филмот за јавно прикажување од член 16 на овој закон.

Член 23

Филм за кој е донесена одлука во смисла на член 22 на овој закон во друга социјалистичка република или социјалистичка автономна покраина може јавно да се прикажува на територијата на Републиката.

4. Чување филмови и филмски материјал

Член 24

Чување филмови и филмски материјал во смисла на овој закон е истражување, собирање, одржување, обработка, користење и презентирање на филмови и филмски материјал,

Член 25

Организација за чување филмови и филмски материјал од културно-историско, уметничко и друго општествено значење е Кинотеката на Социјалистичка Република Македонија (Кинотека).

Член 26

Организацијата за производство, односно работна заедница на самостојни филмски уметници е должна да и овозможи на Кинотеката изработка на тонска копија на филмот во рок од шест месеци по завршувањето на филмот.

Организација за производство, односно работна заедница на самостојни филмски уметници е должна да и го предаде на Кинотеката филмскиот материјал по истекот на пет години по завршувањето на филмот.

Организација за промет на филмови е должна да и ја предаде на Кинотеката најдобро сочуваната копија на филмот по истекот на лиценцното право.

Физичките и правните лица кои што по било кој правен основ имаат во владение филм и филмски материјал од посебно културно-историско, уметничко и друго општествено значење се должни да се придржуваат кон пропишаните мерки за нивна заштита, како и да и овозможат на Кинотеката проучување и копирање на филмот и филмскиот материјал со надомест.

Член 27

Заради развој и унапредување на филмската дејност и нејзино усогласување со општествените потреби и интереси, подготвување на плановите и програмите за работа, утврдување на заеднички мерки и услови за производство, промет и прикажување филмови, подобрување на условите за прикажување на квалитетот на филмскиот репертоар, грижа за пласманот на домашниот филм, договарање околу самоуправниот уредување на општествено-економските односи, како и заради други прашања од заеднички интерес, организациите за производство, промет, прикажување и чување и работните заедници на самостојни филмски уметници можат да се здружат во заедница на филмската дејност на ниво на Републиката (заедница на филмска дејност).

Организацијата и начинот на работењето, составот на органите и управувањето со заедницата на филмската дејност се уредуваат со самоуправната спогодба за здружување, статутот и други самоуправни општи акти на Заедницата.

Член 28

Собранието на Социјалистичка Република Македонија, Републичката конференција на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ на Македонија, Советот на Сојузот на синдикатите на Македонија, Стопанската комора на Македонија, Републичката заедница на културата, организациите на здружениот труд за производство, промет и прикажување на филмови, односно нивните асоцијации, Телевизија Скопје и Здружението на филмските работници на Социјалистичка Република Македонија склучуваат општествен договор за обезбедување на поповолни материјални и други услови за развој и унапредување на домашното филмово производство.

III. ОСТВАРУВАЊЕ НА ПОСЕБНИОТ ОПШТЕСТВЕН ИНТЕРЕС

Член 29

Посебниот општествен интерес во вршењето на филмската дејност се обезбедува со учество на корисниците на услугите и другите заинтересирани организации и заедници, претставници на основачите, општината, односно на Републиката општествено-политичките организации, општествените организации и на здруженијата на граѓани (претставници на општествената заедница) во:

- донесувањето на статутот и склучувањето на самоуправната спогодба за здружување;
- донесувањето на планови и програми за работа и развој;

- усвојувањето заеднички услови и мерила за производство, промет и прикажување филмови и за подобрување на квалитетот на филмскиот репертоар;
- донесувањето одлуки за одобрување проект за ставање во промет на филм за јавно прикажување, за промет на филм за јавно прикажување и утврдувањето на репертоарот;
- определувањето услови и начин за поповолен третман на домашниот филм;
- определувањето на основните услови за стекнување на доходот, работењето и за основните намени за користење на средствата;
- усвојувањето на извештаите за остварување на програмите за работа;
- усвојувањето на финансискиот план и утврдувањето на завршната сметка и
- именувањето и разрешувањето на раководниот орган.

Член 30

Корисниците на услугите и другите заинтересирани организации и заедници, општествено-политичките и општествените организации и здруженијата на граѓани, како и бројот на нивните претставници што учествуваат во одлучувањето по работите од член 29 на овој закон се определуваат со статутот на организацијата за производство, промет, прикажување и чување.

Основачот и собранието на општината на чие подрачје е основана организацијата од став 1 на овој член именуваат по двајца претставници во организацијата што учествуваат во одлучувањето за работите од посебен општествен интерес.

Собранието на Социјалистичка Република Македонија определува и именува претставници во организацијата од став 1 на овој член основана од Републиката што учествуваат во одлучувањето за работите од посебен општествен интерес.

Член 31

Одлука за работите од член 29 на овој закон се донесува и со мнозинство гласови на претставниците на општествената заедница.

Член 32

Собранието на општината дава согласност на одредбите на статутот, односно на самоуправната опгодба за здружување на организацијата за производство, промет, прикажување и чување што се однесуваат на работите од посебен општествен интерес и на учеството на претставниците на општествената заедница во одлучувањето за тие работи.

Согласност од став 1 на овој член за организација за производство, промет, прикажување и чување е основана од Републиката дава Собранието на Социјалистичка Република Македонија.

Член 33

Раководен орган на работната организација и основните организации на здружениот труд во неа, за производство, промет, прикажување и чување на филмови и на организација на здружениот труд во која таа се здружува се именува и разрешува во согласност со собранието на општината, односно со Собранието на Социјалистичка Република Македонија за организација основана од Републиката.

Конкурсна комисија за утврдување предлог за именување раководен орган на основната организација од став 1 на овој член се состои од осум членови од кои по двајца членови именуваат орган на управување на организацијата, основната организација на синдикатот, синдикатот на општествените дејности во општината, односно во Републиката и собранието на општината односно на Социјалистичка Република Македонија.

IV. НАДЗОР

Член 34

Надзор над законитоста на работата на организацијата за производство, промет, прикажување и чување основана од Републиката, врши републичкиот орган на управата надлежен за работите на културата.

Член 35

Во вршењето надзор над законитоста на работата на организацијата од член 34 на овој закон републичкиот орган на управата надлежен за работите на културата, има право и должност да го запре, делумно или во целост, од извршување секој самоуправен општ акт на организацијата што е спротивен со законот, односно со самоуправниот општ акт со кој мора да биде во согласност.

Член 36

Ако републичкиот орган на управата надлежен за работите на културата запре од извршување самоуправен општ акт, односно одлука на работничкиот совет или на друг орган на организацијата од член 34 на овој закон, за која смета дека не е во согласност со Уставот, односно дека е спротивна со закон, должен е во рок од осум дена од денот на донесувањето на решението за запирање, да поведе пред Уставниот суд постапка за оценување на уставноста, односно законитоста на запрениот акт.

Ако републичкиот орган на управата надлежен за работите на културата запре од извршување самоуправен општ акт, односно одлука на работничкиот совет или на друг орган на организацијата од член 34 на овој закон, за кој смета дека не е во согласност со друг самоуправен општ акт со кој морала да биде во согласност, должен е во рок од осум дена од денот на донесувањето на решението за запирање, да поведе пред Судот на здружениот суд постапка за оцена на согласноста.

Ако републичкиот орган на управата надлежен за работите на културата во роковите утврдени во ставовите 1 и 2 на овој член не поведе постапка пред Уставниот суд, односно пред Судот на здружениот труд, решението за запирање престанува да важи и самоуправниот општ акт што е запреен може да се применува.

V. ПОСЕБНИ ОДРЕДБИ

Член 37

Филм реализиран во соработка со странски продуцент се смета за домашен филм ако во реализацијата учествувале рамноправно домашни автори и ако филмот е снимен на еден од јазиците на народите и народностите на Југославија.

Член 38

Производство на филм во копродукција со странски продуцент и снимање филм од странски физички и правни лица може да се врши под услови определени со Законот за општонародната одбрана.

Член 39

Забрана за јавно прикажување филм се врши во постапка пропишана со Законот за спречување на злоупотребата на слободата на печатот и на другите видови информирање.

Член 40

Организацијата на здружениот труд или друга организација, односно орган што во Југославија ввела филм, вклучувајќи ги филмовите од член 3 на овој закон и произведувачот на странски филм произведен во Југославија се должни веднаш по снимањето на филмот, односно по завршувањето на филмот да го известат за тоа републичкиот орган на управата надлежен за внатрешни работи и да му достават податоци за насловот на филмот, имињата на авторите на филмот, земјата на која филмот и припаѓа и краток опис на темата на филмот според Законот за внесување и растурање странски средства за масовно комуницирање и за странската информативна дејност во Југославија (сојузен закон).

Организацијата, органот и произведувачот од став 1 на овој член се должни на републичкиот орган на управата надлежен за внатрешни работи, по негово барање, да му достават и тонска копија на филмот на увид.

Член 41

Решение за забрана на промет и јавно прикажување на филмови од член 19 на сојузниот закон и решение за одземање на тонска копија на странскиот филм од член 20 на сојузниот закон донесува републичкиот орган на управата надлежен за внатрешни работи.

VI. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ

Член 42

Со парична казна од 20.000 до 200.000 динари ќе се казни за прекршок организација за производство и работна заедница на самостојни филмски уметници ако во рок од шест месеци по завршување на филмот не и овозможи на Кинотеката изработка на тонска копија или во рок од 5 години по завршувањето на филмот не и го предадат филмскиот материјал (член 26 ставови 1 и 2).

Со парична казна од 5.000 до 50.000 динари ќе се казни за прекршок одговорното лице во организацијата за производство, односно во работната заедница на самостојни филмски уметници од став 1 на овој член.

Член 43

Со парична казна од 10.000 до 100.000 динари ќе се казни за прекршок организација за промет ако по истекот на лиценцното право не и предаде на Кинотеката најдобро сочувана копија на филм (член 26 став 3).

Со парична казна од 3.000 до 30.000 динари ќе се казни за прекршок одговорното лице во организацијата за промет од став 1 на овој член.

Член 44

Со парична казна од 10.000 до 100.000 динари ќе се казни за прекршок правно лице ако не се придржува кон пропишаните мерки за заштита или ако не и овозможи на Кинотеката проучување и копирање на филм и филмски материјал (член 26 став 4).

Со парична казна од 3.000 до 30.000 динари ќе се казни за прекршок одговорното лице во правното лице од став 1 на овој член.

Член 45

Со парична казна од 30.000 до 300.000 динари ќе се казни за прекршок организација за производство и работна заедница на самостојни филмски уметници, како и странско правно лице кое ќе снима филм без да ги исполнат условите определени со Законот за општонародна одбрана (член 38).

Со парична казна од 6.000 до 60.000 динари ќе се казни за прекршок одговорното лице во организацијата за производство и работната заедница на самостојни филмски уметници, како и одговорното лице во странското правно лице од став 1 на овој член.

Член 46

Со парична казна од 30.000 до 300.000 динари ќе се казни за прекршок организација за прикажување и друго правно лице од член 7 став 4 на овој закон ако јавно прикаже филм што не е титлуван, односно синхронизиран на македонски јазик (член 18 ставови 1 и 3).

Со парична казна од 6.000 до 60.000 динари ќе се казни за прекршок одговорното лице во организацијата и во друго правно лице од став 1 на овој член.

Имотната корист прибавена со прекршокот од став 1 на овој член ќе се одземе.

Член 47

Со парична казна од 30.000 до 300.000 динари ќе се казни за прекршок општествена организација и здружение на граѓани ако врши јавно прикажување на филмови без одобрение на општинскиот орган на управата надлежен за работите на културата (член 7 став 4).

Со парична казна од 6.000 до 60.000 динари ќе се казни за прекршок одговорното лице во правното лице од став 1 на овој член.

Имотната корист прибавена со прекршокот од став 1 на овој член ќе се одземе.

Член 48

Со парична казна од 25.000 до 250.000 динари ќе се казни за прекршок организација за прикажување и други прикажувачи од член 7 ставови 3 и 4 на овој закон ако јавно прикаже филм за кој што не е донесена одлука за ставање во промет на филмот за јавно прикажување или одлука за промет на филмот за јавно прикажување (член 22).

Со парична казна од 5.000 до 50.000 динари ќе се казни за прекршок одговорното лице во правното лице од став 1 на овој член.

Имотната корист прибавена со прекршокот од став 1 на овој член ќе се одземе.

Член 49

Со парична казна од 25.000 до 250.000 динари ќе се казни за прекршок организација на здружениот труд и друга организација што во Југославија внесла филм и произведувач на странски филм снимен во Југославија ако не го извести републичкиот орган на управата надлежен за внатрешни работи за внесувањето на филмот, односно за завршувањето на филмот веднаш по неговото внесување, односно завршување ако не му ги достави пропишаните податоци за филмот или ако на негово барање не му достави тонска копија на филмот на увид (член 40).

Со парична казна од 5.000 до 50.000 динари ќе се казни за прекршок одговорното лице во организацијата од став 1 на овој член.

Член 50

Со парична казна од 3.000 до 30.000 динари ќе се казни за прекршок физичко лице ако не се придржува кон пропишаните мерки за заштита или ако не и овозможи на Кинотеката проучување и копирање на филм и филмски материјал (член 26 став 4).

Член 51

Со парична казна од 50.000 до 150.000 динари ќе се казни за прекршок странски продуцент кој ќе снима филм спротивно на условите определени со Законот за општонародна одбрана (член 38).

Со парична казна од 6.000 до 60.000 динари ќе се казни за прекршок странско физичко лице за прекршокот од став 1 на овој член.

VII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 52

Организациите за производство, промет, прикажување и чување се должни да ја усогласат својата работа со одредбите на овој закон во рок од шест месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 53

Со влегувањето во сила на овој закон престанува да важи Законот за филмот („Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“ број 18/73, 40/75 и 44/75).

Член 54

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

201.

Врз основа на член 376 став 1 алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ТЕХНИЧКАТА КУЛТУРА

Се прогласува Законот за техничката култура, што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Соборот на здружениот труд, одржана на 10 април 1986 година и на седницата на Собранието на Републиката самоуправна интересна заедница на насоченото образование, одржана на 31 март 1986 година.

Бр. 08-1187/1
10 април 1986 година
Скопје

Претседател
на Претседателството на СРМ,
Ванчо Апостолски, с. р.

Претседател
на Собранието на СРМ,
дипл. инж. Станко Младеновски, с. р.

ЗАКОН
ЗА ТЕХНИЧКАТА КУЛТУРА

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со овој закон се уредуваат системот на техничката култура, правата и должностите на носителите во областа на техничката култура и нивните меѓусебни односи во развивањето, унапредувањето и остварувањето на обликите на техничката култура.

Член 2

Техничката култура во смисла на овој закон опфаќа:

- остварување на општествената улога и функција на техничката култура и техничкото творештво во образовната, научната и културната дејност и во развојната политика;
- техничко воспитување, образование и оспособување на работните луѓе и граѓаните, особено развојот на техничката култура и техничкото творештво на младите и професионално насочување во согласност со нивните интереси и наклоности и стратешките правци на техничко-технолошкиот развој на земјата;
- стекнување и примена на технички знаења, умеења и навики за масовно користење на придобивките на науката, техниката и технологијата;
- оспособување на работниците за творечки однос кон трудот заради унапредување на производството, зголемување на продуктивноста на трудот и унапредување на културата на трудот;
- унапредување на техничкото творештво на масовна основа заради поттикнување на конструкторството и омасовување на иноваторството, пронаоѓаштвото и рационализаторството;
- стекнување технички знаења, умеења и вештини од значење за оспособување на работниците, работните луѓе и граѓаните за општонационална одбрана и општествена самозаштита и
- популаризација на науката, техниката и творештвото, како и прикажување на достигнувањата во областа на техничката култура со организирање на натпревари и изложби.

Член 3

Носители на правата и должностите во областа на техничката култура во смисла на овој закон се: воспитно-образовни и други организации на здружениот труд, други самоуправни организации и за-

едници, месни заедници, општествено-политички заедници, општествени организации на техничката култура и домови на техничката култура.

II. ПРАВА И ДОЛЖНОСТИ НА НОСИТЕЛИТЕ ВО ОБЛАСТА НА ТЕХНИЧКАТА КУЛТУРА

1. Воспитно-образовни организации

Член 4

Воспитно-образовните организации во рамките на наставно-воспитниот процес низ слободни активности развиваат и поттикнуваат различни облици на творечки труд, стекнување технички знаења и вештини на децата и младинците во сите степен на воспитување и образование во согласност со своите материјални, кадровски и други можности.

Воспитно-образовните организации: обезбедуваат услови за развој и унапредување на техничката култура, а особено на организациите за техничка култура на младите, ученичко задругарство, младинските истражувачки движења; по поттикнуваат и стимулираат развојот на младите таленти во науката и техниката; придонесуваат за професионално насочување на младите низ слободни активности и ширењето на масовната техничка култура.

Член 5

Воспитно-образовната организација во својата програма за работа ги утврдува активностите за развојот на техничката култура во смисла на член 4 од овој закон.

2. Организации на здружениот труд и други самоуправни организации и заедници

Член 6

Работниците во организација на здружениот труд, друга самоуправна организација и заедница имаат право и должност да создаваат услови за развој на техничката култура и според своите потреби и можности да организираат облици на техничката култура од член 2 на овој закон.

Условите за развој на техничката култура, како и потребите и можностите за организирање на соодветни облици на техничката култура, работниците во организацијата и заедницата од став 1 на овој член ги утврдуваат со својот среднорочен и долгорочен план, како и со годишниот план.

Член 7

Со самоуправен општ акт организациите на здружениот труд, други самоуправни организации и заедници утврдуваат унапредување на пронаоѓаштвото, иноваторството и рационализаторството; начинот на обезбедување на материјални, кадровски и просторни услови за вршење на одделни облици на техничката култура; доделување посебни награди и признанија за остварените достигнувања и други прашања од значење за извршување на задачите во областа на техничката култура.

3. Месна заедница

Член 8

Месната заедница утврдува програма за активности во областа на техничката култура за период од пет години.

Програмата за активностите во областа на техничката култура, месната заедница ја остварува врз основа на својот годишен план, во соработка со општината, организациите на здружениот труд, општествените организации и други носители на техничката култура во општината.

Правата и должностите на месната заедница во областа на техничката култура поблиску се утврдуваат со статутот на месната заедница.

4. Општина**Член 9**

Работните луѓе и граѓаните во општината создаваат и развиваат материјални и други услови за задоволување на заедничките потреби од областа на техничката култура, ги насочуваат и усогласуваат заедничките потреби во областа на техничката култура со стопанскиот и општествениот план и развој на општината.

Во остварувањето на своите права и должности во областа на техничката култура општината:

— обезбедува услови и го насочува развојот на техничката култура во согласност со општествениот план и развојот на општината;

— ги утврдува правците на активноста на техничката култура за период од пет години, односно со среднорочниот план на општината, а со планските и другите документи ги утврдува задачите и мерките што овозможуваат остварување на тие активности;

— ја поттикнува, обединува и координира активноста на месните заедници, организациите на здружениот труд, самоуправните интересни заедници, општествените организации за техничка култура за остварување на задачите што се од заеднички интерес за развој и унапредување на техничката култура и

— врши и други задачи во областа на техничката култура утврдени со закон и статут на општината.

5. Република**Член 10**

Во рамките на своите права и должности во областа на техничката култура Републиката:

— учествува во создавањето услови за развојот на техничката култура и го насочува нејзиниот развој во согласност со општествениот план на Социјалистичка Република Македонија;

— ја поттикнува работата на општествените организации за техничка култура, нивната научна и стручна работа, како и школувањето и усовершувањето на кадри за техничка култура;

— го следи развојот на техничката култура и

— ја поттикнува меѓународната соработка во областа на техничката култура и го помага организирањето на значајни републички, меѓурегионални и меѓународни натпревари, смотри и други облици на дејноста во областа на техничката култура.

6. Општествени организации за техничка култура**Член 11**

Општествената организација за техничка култура се основа заради вршење и развивање на различните облици на техничката култура и усогласување на пошироките заеднички интереси со општите општествени интереси во областа на техничката култура.

Општествена организација за техничка култура може да основа, покрај основачот утврден со Законот за општествените организации и здруженијата на граѓани („Службен весник на СРМ“ број 32/83) и општествено-политичка заедница и друго општествено правно лице (основач).

Членовите на општествената организација за техничка култура може да бидат и општествени правни лица.

Член 12

Средства за основање и почеток на работата на општествената организација за техничка култура обезбедува основачот.

Член 13

Општествените организации за техничка култура можат да се здружуваат во сојуз и други облици на здружување.

Сојузите и другите облици на здружување на општествените организации за техничка култура мо-

жат да се здружат во Сојуз на организациите за техничка култура на СР Македонија — Народна техника на СР Македонија.

Со самоуправни спогодба на здружување во сојуз од став 2 на овој член се утврдуваат работите и задачите кои во здружените организации ќе ги остварат преку сојузот, како и други меѓусебни односи.

Член 14

Со средствата на општествените организации за техничка култура управуваат нејзините членови и одлучуваат за нивното користење и располагање во согласност со закон и статут на општествената организација.

Средствата од став 1 на овој член не можат да се користат за намени кои не одговараат на општествените цели и задачи во областа на техничката култура.

Член 15

На прашањата што се однесуваат на општествените организации за техничка култура кои не се уредени со овој закон се применуваат одредбите од Законот за општествените организации и здруженијата на граѓани

7. Домови за техничка култура**Член 16**

Во домовите за техничка култура се остваруваат воспитно образовните и другите задачи во областа на техничката култура, користење на здружените средства и кадри за заеднички потреби и програми, обезбедување на основниот стандард за техничка култура и другите заеднички потреби во областа на техничката култура.

Домовите за техничка култура дејствуваат како организационен облик на одредена општествена организација за техничка култура.

Член 17

Во домовите за техничка култура се остваруваат активностите од областа на техничката култура, се врши организирано доизградување на младите таленти во одделни области на техничката култура, омасовување на научното и техничкото творештво, како и се организираат активности од областа на сметачката техника и информатика и другите современи подрачја на науката и техниката и слично.

III. ОПШТЕСТВЕНО-ЕКОНОМСКИ ОДНОСИ ВО ОБЛАСТА НА ТЕХНИЧКАТА КУЛТУРА**Член 18**

Носителите на правата и должностите во областа на техничката култура ја развиваат и остваруваат техничката култура плански и организирано според своите можности во согласност со потребите и интересите на работниците од здружениот труд и на другите работни луѓе и граѓаните.

Член 19

Со планирањето на потребите во областа на техничката култура се обезбедува особено:

— постојано унапредување на содржините и облиците на техничките активности во согласност со развојот на современата техника и технологија и потребите на здружениот труд во нејзиното користење;

— учество на општествените организации за техничка култура во остварувањето на програмите за техничко воспитание, образование и оспособување;

— поврзување на дејностите во областа на техничката култура со воспитно-образовните потреби, програмите и содржините во системот на образованието на сите нивоа на неговата организираност;

— унапредување на пронаоѓаштвото, новаторството и рационализаторството и примена на научните достигнувања, техниката и технологијата во производството и секојдневниот живот;

— остварување на задачите и програмите за оспособување на работните луѓе и граѓаните за потре-

бите на општинската одбрана и општествената самозаштита;

— задоволување на личните потреби и интереси на работните луѓе и граѓаните во стекнување на одредени технички знаења, вештини и способности и — организирање натпревари, изложби, олимпиади, истражувачки акции и други активности за ширење и унапредување на техничката култура и техничкото творештво.

Член 20

Носителите на правата и должностите во областа на техничката култура можат да здружуваат средства во рамките на општината и Републиката за вршење на работи од заеднички интерес.

Здружувањето на средства и остварувањето на другите видови меѓусебна соработка се врши со самоуправна спогодба, односно општествен договор.

Член 21

Средствата за организирано задоволување на личните потреби и интереси во техничката култура; работниците, работните луѓе и граѓаните ги обезбедуваат непосредно, со цена на поединечните услуги, односно со надоместок за извршување на одредена програма на услуги и со плаќање на членарина во општествената организација за техничка култура.

Средства за организирано задоволување на личните и заедничките потреби и интереси во техничката култура работните луѓе и граѓаните во општествената организација за техничка култура, мо-

жат да обезбедуваат и со вршење на стопанска, односно друга општествена дејност, дотации, прилози, подароци, приходи од игрите на среќа, приходи од имотни права, како и други приходи што за овие цели ги остварува општествената организација за техничка култура.

Член 22

Заради задоволување на своите лични и заеднички потреби и интереси, работниците во организациите на здружениот труд, работните луѓе и граѓаните во месните заедници и граѓаните во општествените организации за техничка култура можат да основаат самоуправна интересна заедница за техничка култура или самоуправно да се организираат во соодветни сродни самоуправни интересни заедници.

IV. ПРЕОДНА И ЗАВРШНА ОДРЕДБА

Член 23

Општествените организации за техничка култура, сојузните и други облици на здружување се должни да ја усогласат својата организација, статут и други акти со одредбите на овој закон во рок од една година од денот на неговото влегување во сила.

Член 24

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

202.

Врз основа на член 376 став 1 алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАВРШНАТА СМЕТКА ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА РЕПУБЛИЧКИОТ БУЏЕТ ЗА 1985 ГОДИНА

Се прогласува Завршната сметка за извршување на Републичкиот буџет за 1985 година, што Собранието на Социјалистичка Република Македонија по донесе на одделни седници на Соборот на здружениот труд, Соборот на општините и Општествено-политичкиот собор, одржани на 10 април 1985 година.

Бр. 08-1182/1
10 април 1986 година
Скопје

Претседател
на Претседателството на СРМ,
Ванчо Апостолски, с. р.

Претседател
на Собранието на СРМ,
дипл. инж. Станко Младеновски, с. р.

ЗАВРШНА СМЕТКА

ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА РЕПУБЛИЧКИОТ БУЏЕТ ЗА 1985 ГОДИНА

ОПШТ ДЕЛ

Член 1

Остварените приходи и извршените расходи во 1985 година изнесуваат:

— приходи	28.154.955.673 динари
— расходи	28.031.044.867 „
— постојана резерва	120.135.540 „
— вишок на приходи	3.775.266 „

Член 2

Вишокот на приходите во износ од 3.775.266 динари ќе се пренесат како приход на Републичкиот буџет за 1986 година.

Член 3

Остварените приходи по извори и видови и расходите по основни намени се икажуваат во Билансот на приходите и расходите кој гласи:

Б И Л А Н С НА ПРИХОДИТЕ И РАСХОДИТЕ

I. Приходи

Реден број	Конто	Видови на приходи	Предвидено по буџетот	Предвидено по ребалансот и дополнителните намени	Извршено
1	2	3	4	5	6
1. НЕПОСРЕДНИ ИЗВОРНИ ПРИХОДИ					
71 — ПРИХОДИ ОД ДАНОЦИ ОД ДОХОД НА ОЗТ					
1	710	Данок од доход на ОЗТ	750.000.000	750.000.000	644.422.338
2	СЕ ГРУПА 71		750.000.000	750.000.000	644.422.338

1	2	3	4	5	6
72 — ПРИХОДИ ОД ДАНОЦИ ОД ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ					
3 720	Данок од личен доход на работниците	1.220.000.000	1.220.000.000	1.359.561.622	
4 721	Данок од личен доход на работните луѓе кои самостојно вршат дејност со личен труд, со средства на трудот во сопственост на граѓани и од самостојно вршење на професионални дејности	15.000.000	15.000.000	19.687.682	
5 723	Данок од личен доход од земјоделска дејност	51.000.000	51.000.000	54.322.257	
6	СЕ ГРУПА 72	1.286.000.000	1.286.000.000	1.433.571.561	
73 — ПРИХОДИ ОД ДАНОЦИ НА ПРОМЕТ НА ПРОИЗВОДИ И УСЛУГИ И ОД ДАНОЦИ НА ПРОМЕТ НА НЕДВИЖНОСТИ И ПРАВА					
7 730	Основен данок на промет на производи	12.242.500.000	14.050.000.000	13.853.014.030	
8 731	Посебен републички данок на промет на производи	2.800.000.000	4.750.053.000	4.411.865.066	
9	СЕ ГРУПА 73	15.042.500.000	18.800.053.000	18.264.879.096	
75 — ПРИХОДИ ОД ТАКСИ					
10 752	Судски такси	200.000.000	200.000.000	221.962.831	
11	СЕ ГРУПА 75	200.000.000	200.000.000	221.962.831	
77 — ПРИХОДИ ПО ПОСЕБНИ ПРОПИСИ, ПРИХОДИ ОД ОРГАНИ И ОРГАНИЗАЦИИ НА ОПЗ, ПРИХОДИ ПО ОСНОВ НА ИНВЕСТИЦИИ ВО СТОПАНСТВОТО И ДРУГИ ПРИХОДИ					
12 770	Приходи по посебни прописи	60.000.000	60.000.000	4.681.055	
13 771	Приходи од органи и организации на ОПЗ	5.000.000	5.000.000	17.084.750	
14 778	Други приходи	45.000.000	45.000.000	17.547.042	
15	СЕ ГРУПА 77	110.000.000	110.000.000	39.312.847	
ВКУПНО НЕПОСРЕДНИ ИЗВОРНИ ПРИХОДИ		17.388.500.000	21.146.053.000	20.604.148.673	
2. ТРАНСФЕРНИ СРЕДСТВА					
78 — ПРИХОДИ ОД ДРУГИ ОПЗ					
16 782	Дополнителни средства од Буџетот на Федерацијата	6.522.900.000	7.202.560.000	7.550.807.000	
17	СЕ ГРУПА 78	6.522.900.000	7.202.560.000	7.550.807.000	
18	ВКУПНО ТРАНСФЕРНИ СРЕДСТВА	6.522.900.000	7.202.560.000	7.550.807.000	
19	ВКУПНО ПРИХОДИ (71—78)	23.911.400.000	28.348.613.000	28.154.955.673	
II. Расходи					
Реден број	Конто	РАСПОРЕД НА ПРИХОДИТЕ	Предвидено по буџетот	Предвидено по ребалансот и дополнителните намени	Извршено
1	2	3	4	5	6
40 — СРЕДСТВА ЗА РАБОТА НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА					
20 400	Средства за доход на работните заедници	4.285.124.000	4.285.124.000	4.284.819.000	
21 401	Средства за материјални трошоци	286.089.000	300.869.000	299.769.000	
22 402	Средства за амортизација	107.418.000	106.418.000	106.212.000	
23	СЕ ГРУПА 40	4.678.631.000	4.692.411.000	4.690.800.000	

1	2	3	4	5	6
41 — СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ ЗА РАБОТА НА ОРГАНИТЕ НА УП- РАВАТА					
24	410	Средства за лични доходи и други лични примања на функционерите и делегатите	1.087.139.000	2.586.749.000	2.551.017.353
25	415	Средства за инвестиции во основни средства	227.750.000	251.750.000	251.750.000
26	416	Средства за инвестиции во опрема на оп- штествениот стандард	327.367.000	327.367.000	327.367.000
27	417	Средства за отплата на кредити	352.000.000	236.000.000	235.382.441
28	418	Средства за други потреби за работа на органите на управата	871.642.000	1.055.252.000	1.053.623.882
29	СЕ ГРУПА 41		2.865.898.000	4.457.118.000	4.419.140.676
42 — СРЕДСТВА ЗА НАРОДНА ОДБРАНА И ОПШТЕСТВЕНА САМОЗАШТИТА					
30	420	Средства за потребите на народната одбрана	992.000.000	996.800.000	996.800.000
31	СЕ ГРУПА 42		992.000.000	996.800.000	996.800.000
43 — СРЕДСТВА ЗА ПОТТИКНУВАЊЕ НА РАЗВОЈОТ, ЗА ИНТЕРВЕНЦИИ ВО СТОПАНСТВОТО И ЗА ПОТТИКНУ- ВАЊЕ НА ПОБРЗИОТ РАЗВОЈ НА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИЕ- НИТЕ ПОДРАЧЈА					
32	431	Компензации, регреси и надоместоци	580.000.000	580.000.000	549.906.000
33	432	Средства за инвестиции во стопанството	40.000.000	159.409.000	159.409.000
34	433	Други потреби и интервенции во стопан- ството	204.500.000	204.500.000	204.500.000
35	435	Средства за побрз развој на стопански не- доволно развиените подрачја надвор од те- риторијата на ОПЗ	55.000.000	55.000.000	55.000.000
36	СЕ ГРУПА 43		879.500.000	998.909.000	968.815.000
44 — ПРЕНЕСЕНИ СРЕДСТВА НА ДРУГИ ОПЗ					
37	440	Придонес за Буџетот на Федерацијата	12.066.115.000	14.707.247.000	14.560.123.689
38	445	Дополнителни средства за буџетот на оп- штините	442.904.000	442.904.000	442.904.000
39	СЕ ГРУПА 44		12.509.019.000	15.150.151.000	15.003.027.689
45 — СРЕДСТВА ЗА ОПШТЕСТВЕНИ ДЕЈ- НОСТИ					
40	450	Средства за образование и воспитување	157.286.000	157.286.000	157.286.000
41	451	Средства за наука	35.216.000	35.216.000	35.216.000
42	452	Средства за култура	42.600.000	54.577.000	54.577.000
43	454	Средства за социјална и детска заштита	512.850.000	507.850.000	506.750.000
44	456	Средства за здравствена заштита и здрав- ствено осигурување	183.200.000	185.810.000	185.810.000
45	457	Средства за пензиско и инвалидско осигуру- вање	780.000.000	780.000.000	780.000.000
46	458	Средства за остварување на основните права на борците, воените инвалиди и на семеј- ствата на паднатите борци	3.000.000	1.000.000	680.000
47	459	Средства за други општествени дејности	15.000.000	15.000.000	15.000.000
48	СЕ ГРУПА 45		1.729.152.000	1.736.739.000	1.735.319.000
46 — СРЕДСТВА ЗА ДРУГИ ОПШТИ ОП- ШТЕСТВЕНИ ПОТРЕБИ					
49	461	Средства за општествено-политичките и оп- штествените организации	100.800.000	104.800.000	104.800.000
50	465	Средства за заштита и унапредување на чо- вековата средина	5.400.000	1.400.000	—
51	СЕ ГРУПА 46		106.200.000	106.200.000	104.800.000
47 — ИЗДВОЈУВАЊЕ НА СРЕДСТВА НА РЕЗЕРВАТА					
52	470	Издвојување на постојаната буџетска ре- зерва	97.000.000	97.000.000	120.135.540
53	СЕ ГРУПА 47		97.000.000	97.000.000	120.135.540

1	2	3	4	5	6
48 — ДРУГИ РАСХОДИ					
54	483	Расходи за обврски од претходната година	4.000.000	11.285.000	11.284.902
55	488	Тековна буџетска резерва	50.000.000	102.000.000	101.057.600
56		СЕ ГРУПА 48	54.000.000	113.285.000	112.342.502
		ВКУПНО РАСХОДИ (40—48)	23.911.400.000	28.348.618.000	28.151.180.407

ЗАВРШНА ОДРЕДБА

Член 4

Општиот дел на Завршната сметка за извршување на Републичкиот буџет за 1985 година се објавува во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

203.

Врз основа на член 376 став 1 алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија, издава

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ШУМИТЕ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за шумите,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Соборот на општините, одржани на 10 април 1986 година.

Бр. 08-1185/1

10 април 1986 година
Скопје

Претседател
на Претседателството на СРМ,
Ванчо Апостолски, с. р.

Претседател
на Собранието на СРМ,
дипл. инж. Станко Младеновски, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ШУМИТЕ

Член 1

Во Законот за шумите („Службен весник на СРМ“ број 20/74) во член 2 став 4 бројот „5“ се заменува со бројот „2“.

Член 2

По членот 7 се додава нов член кој гласи:

„Член 7-а

Организациите на здружениот труд што стопанисуваат со шуми во општествена сопственост вршат работи од областа на шумарството што се од посебно значење за општонародната одбрана.

Организациите и работите од став 1 на овој член ги утврдува Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија“.

Член 3

Во член 11 по зборот „нега“ се става записка и се додаваат зборовите „мелиорација, реконструкција“.

Член 4

Во член 12 по зборот „голините“ се става записка и се додаваат зборовите: „мелиорација и реконструкција на слабо-продуктивните и нискостеблести и деградирани шуми и шикари“.

Член 5

Во член 25 став 1 по зборот „шуми“ се става точка, а зборовите: „освен за деградирани шуми и шикарите“ се бришат.

Член 6

Во член 26 став 1 точката се заменува со записка и се додаваат зборовите: „кои не се опфатени со шумско-стопански основи“.

Член 7

Во член 31 став 2 бројот „31“ се заменува со бројот „1“.

Член 8

Во член 37 став 2 точката се заменува со записка и се додаваат зборовите: „а во согласност со одлуката од член 32 став 1, односно шумско-стопанската основа и програмата за унапредување на шумите од член 33 став 1 на овој закон“.

Во став 3 зборот „октомври“ се заменува со зборот „септември“, а по зборовите: „дрвна маса за“ се додава зборот „главна“.

Член 9

Во член 61 став 1 по зборот „шумата“ се додаваат зборовите: „и во непосредна близина на шумата“.

Во ставот 2 во првиот ред по зборот „шума“ се додаваат зборовите: „и во непосредна близина на шума“.

Член 10

Во член 62 по зборот „шума“ се додаваат зборовите: „и во непосредна близина на шума“.

Член 11

По членот 62 се додава нов член кој гласи:

„Член 62-а

Местата за палење отворен оган од член 61 и местата за подигање варници, жежници за дрвен јаглен и слични објекти од член 62 не можат да бидат поблиску од 100 м од шумата“.

Член 12

Во член 71 став 2 алинеја 4 по зборот „средства“ се додава зборот „употребени“, а по зборот „дело“ се додава записка и зборот „стопански“.

По став 2 се додава нов став кој гласи:

„Како предмети и средства употребени, наменети или настанати со извршување на кривично дело, стопански престап, односно прекршок во смисла на овој закон, се сметаат секири, пили, косири, оредства за превоз и пренос и други направи и алат употребени во извршувањето на кривичното дело, стопанскиот престап, односно прекршокот, како и шумските производи (дрвни сортименти, семе, садници и слично)“.

Член 13

Во член 73 став 4 зборот „придружник“ се заменува со зборот „испратница“.

Во став 5 во вториот ред зборот „во“ се заменува со зборот „вон“.

Член 14

Во член 76 зборот „плолави“ се заменува со зборот „плодови“.

Член 15

Членот 84 се менува и гласи:

„Амортизацијата на исечена шума изнесува 20% од износот на вредноста на продадената дрвна маса сметано по пазарната цена на извозен пат во шума“.

за периодот за кој се врши пресметувањето на амортизацијата.

Средствата од став 1 на овој член се користат за регенерација на шумите (пошумување, обнова, мелиорација, реконструкција и нега на шуми и превентивна заштита од болести, штетни инсекти и пожари на постојниот шумски фонд).

Средствата од став 1 на овој член можат да се користат и за техничко опремување за стопанисување со шуми во висина до 20% од вкупниот износ на амортизацијата на исечена шума“.

Член 16

Членот 85 се брише.

Член 17

По член 85 се додава нов член кој гласи:

„Член 85-а

За мелиорација и реконструкција на слабопродуктивните нискостволести и деградирани шуми и шумари одржава обезбедува Републиката и организациите на здружениот труд што стопанисуваат со шумите.

Средствата на Републиката од став 1 на овој член се утврдуваат и остваруваат со Финансиската програма за пошумување на полините“.

Член 18

Во член 109 став 1 се менува и гласи:

„Работите на шумарската инспекција ги вршат општинскиот орган на управата надлежен за шумарската инспекција и Републичкиот инспекторат за земјоделство и шумарство“.

Член 19

Членот 111 се менува и гласи:

„Републичкиот инспекторат за земјоделство и шумарство ги врши непосредно работите на шумарската инспекција и се грижи за правилно организирање, вршење и унапредување на шумарската инспекција на територијата на Републиката, врши непосреден надзор над работата на општинските органи на управата надлежни за шумарската инспекција и им дава стручна помош“.

Член 20

Во член 112 став 1 зборовите: „Републички шумарски инспекторат“ се заменуваат со зборовите: „Републички инспекторат за земјоделство и шумарство“, а во став 2 зборовите: „општинската шумарска инспекција“ се заменуваат со зборовите: „општинскиот орган на управата надлежен за шумарската инспекција“.

Член 21

Во членот 113 став 1 зборовите: „со висока шумарска школска подготовка“ се заменуваат со зборовите: „со завршен шумарски факултет — шумарска насока“.

Член 22

Во член 116 став 1 зборовите: „30.000 до 200.000“ се заменуваат со зборовите: „250.000 до 2.000.000“.

Во став 2 зборовите: „2.000 до 5.000“ се заменуваат со зборовите: „20.000 до 50.000“.

Член 23

Во член 117 став 1 зборовите: „20.000 до 100.000“ се заменуваат со зборовите: „200.000 до 1.000.000“.

Во став 1 по точка 3 се додава нова точка која гласи:

„4. Не изврши ознака за сеча во високи шуми во определениот рок (член 37 став 3)“.

По точка 7 се додава нова точка која гласи: „8. Не ги чува шумите од противправно користење и други оштетувања (член 69)“.

Точката 9 се менува и гласи:

„11. Средствата остварени од амортизација на исечена дрвна маса не ги наоочи за регенерација на шумите или тие средства не ги троши за пропашаната намена (член 84)“.

Во став 2 зборовите: „1.000 до 3.000“ се заменуваат со зборовите: „10.000 до 30.000“.

Член 24

Во член 118 став 1 зборовите: „5.000 до 50.000“ се заменуваат со зборовите „50.000 до 200.000“.

Во став 1 пред точката 1 се додава нова точка која гласи:

„1. Дозволи вршење на ознака на сеча на несоодветни стручни лица (член 38 став 2)“.

По точка 13 се додаваат две нови точки кои гласат:

„14. Му оневозможува на шумарскиот инспектор вршење на надзор или не му ги даде потребните податоци (член 114 став 2).

15. Не го извршува решението на шумарскиот инспектор (член 115).“

Во став 2 зборовите: „200 до 500“ се заменуваат со зборовите: „5.000 до 10.000“.

Член 25

Во член 119 став 1 зборовите: „1.000 до 3.000“ се заменуваат со зборовите: „20.000 до 50.000“.

Во став 1 точките 1, 2 и 9 се бришат.

Во став 2 зборовите: „100 до 300“ се заменуваат со зборовите: „3.000 до 5.000“.

Член 26

Во член 120 став 1 зборовите „1.000 до 10.000“ се заменуваат со зборовите „30.000 до 60.000“.

Член 27

Во член 121 став 1 зборовите: „500 до 5.000“ се заменуваат со зборовите: „10.000 до 30.000“.

Член 28

По член 122 се додава нов член кој гласи:

„Член 122-а

За прекршоците од член 118, став 1 точка 13 и член 121 став 1 точка 14, ќе се изрече заштитна мерка одземање на превозно, односно преносно средство.

Превозното, односно преносното средство во смисла на став 1 од овој член ќе се одземе и кога не е сопственост на сторителот на прекршокот или со него не располага правното лице — сторител на прекршокот, доколку знаел или можел да знае дека тоа е употребено за извршување на прекршоците од став 1 на овој член“.

Член 29

Во член 18 став 2, член 29 став 1 зборовите: „Републичкиот секретаријат за земјоделство и шумарство“ се заменуваат со зборовите: „Републичкиот комитет за земјоделство, шумарство и водостопанство“.

Во член 77, член 91 и член 113 став 3 зборовите: „републичкиот секретар за земјоделство и шумарство“ се заменуваат со зборовите: „претседателот на Републичкиот комитет за земјоделство, шумарство и водостопанство“.

Член 30

Во член 38 став 1, член 49 и член 107 став 2 по зборот „орган“ се додаваат зборовите: „на управата“.

Член 31

Се овластува Законодавно-правната комисија на Собранието на Социјалистичка Република Македонија да утврди пречистен текст на Законот за шумите.

Член 32

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

204.

Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РЕПУБЛИЧКИТЕ ОРГАНИ НА УПРАВАТА

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за републичките органи на управата, што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 10 април 1986 година.

Бр. 08-1189/1

10 април 1986 година

Скопје

Претседател
на Претседателството на СРМ,
Ванчо Апостолски, с. р.

Претседател
на Собранието на СРМ,
дипл. инж. Станко Младеновски, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РЕПУБЛИЧКИТЕ ОРГАНИ НА УПРАВАТА

Член 1

Во Законот за републичките органи на управата („Службен весник на СРМ“ број 13/82) во член 2 точка 3 се менува и гласи:

„3. Републички секретаријат за правосудство и управа“.

Точка 5 се менува и гласи:

„5. Републички комитет за енергетика, индустрија и мало стопанство“.

Точка 6 се менува и гласи:

„6. Републички секретаријат за општостопански работи и пазар“.

Точка 10 се менува и гласи:

„10. Републички комитет за градежништво, урбанизам и заштита на човековата околина“.

Точка 13 се менува и гласи:

„13. Републички комитет за образование и физичка култура“.

По точката 13 се додава нова точка која гласи:

„13-а. Републички комитет за наука, технолошки развој и информатика“.

Член 2

Член 5 се менува и гласи:

„Републичкиот секретаријат за народна одбрана ги врши работите што се однесуваат на остварувањето на системот на општонародната одбрана и предлага мерки за негов развој и за организирање и мобилизирање на силите и средствата на Републиката за општонародна одбрана во случај на непосредна воена опасност и услови на војна; го следи организирањето и подготвувањето на цивилната заштита и спроведувањето на мерките за заштита и спасување на населението и материјалните добра од воени дејства, елементарни непогоди и други несреќи; се грижи за организирање и спроведување на обуката за општонародна одбрана; ја организира и подготвува службата за набљудување и известување, врските за раководење и криптографската заштита; спроведувањето на воената обврска и мобилизацијата и мерките за готовноста; спроведувањето на регрутната обврска, воената евиденција, пополнувањето на вооружените сили со воени обврзници — извршување на плановите за пополнување на вооружените сили; спроведувањето на мерките и активностите за самозаштита во областа на општонародната одбрана и врши инспекциски надзор во областа на народната одбрана“.

Член 3

Член 7 се менува и гласи:

„Републичкиот секретаријат за правосудство и управа ги врши работите што се однесуваат на судството (редовните, самоуправни и судовите за прекршоците), јавното обвинителство, јавното правобранителство; кривичната одговорност и одговорноста за стопанските престапи; адвокатурата, правното застапување и другите видови правна помош; прометот на недвижности; бракот; наследувањето; меѓународната правна помош; ги следи и анализира податоците за работата на судовите; извршувањето на санкциите за кривичните дела и стопански престапи и прекршоци; амнестијата и помилувањето; ги следи состојбите и појавите во областа на организацијата и методот на работа на управата и на прописите за органите на управата и за канцелариското работење на управата и управната постапка.“

Во состав на Републичкиот секретаријат за правосудство и управа е Републичкиот управен инспекторат“.

Член 4

Во член 8 став 2 алинеја 3 се брише.

Член 5

Член 9 се менува и гласи:

„Републичкиот комитет за енергетика, индустрија и мало стопанство ги врши работите што се однесуваат на енергетиката, индустријата, рударството, занаетчиството и малосериското производство; инвестициите во областите од негов делокруг; производството и услугите за посебни намени; заштитата и унапредувањето на човековата околина во областа на која е основан; ги следи и анализира остварувањата на производството и користењето на капацитетите, тековните мерки на стопанскиот систем и нивното влијание врз стопанисувањето на организациите на здружениот труд и на другите облици на организирање и вршење на индустриската и занаетчиската дејност; го следи остварувањето на инвестиционата политика, примената на општите и техничките нормативи, прописи и стандарди; производната ориентација и специјализација, преземањето и извршувањето на мерки за штедење и рационализација на сите видови енергија; обезбедува соработка и усогласување на активностите што се однесуваат на програмирањето, насочувањето и унапредувањето на малото стопанство и врши надзор над изградбата на објектите од општ интерес на Републиката од негов делокруг.“

Во состав на Републичкиот комитет за енергетика, индустрија и мало стопанство се:

— Републичката управа за наменско производство и

— Републичкиот инспекторат за техничка инспекција“.

Член 6

Во член 13 став 1 зборовите: „освен изградбата на патиштата“ се бришат.

Член 7

Во член 14 став 1 во првиот ред по зборовите: „комитет за“ и во третиот ред по зборовите „однесуваат на“ се додава зборот „градежништво“, во деветтиот ред по зборот „управата“ се додаваат зборовите: „ги следи економските услови за стопанисување во областа на градежништвото, станбената и комуналната изградба и предлага мерки за остварување на економската политика во овие области“, а на крајот од ставот точката се брише и се додаваат зборовите: „и врши надзор над изградбата на објектите од општ интерес за Републиката од негов делокруг“.

Во став 2 по зборовите: „комитет за“ се додава зборот „градежништво“, а зборовите: „урбанистички инспекторат“ се заменуваат со зборовите: „инспекторат за градежништво и урбанизам“.

Член 8

Во член 15 став 1 по зборовите: „во нив“ се додаваат зборовите: „ги следи облиците на здружувањето на организациите на здружениот труд, здружувањето во комори и други облици на здружување“.

Член 9

Во член 16 став 2 се додава нова алинеја 3 која гласи:

„— Републичкиот здравствен инспекторат“.

Член 10

Член 17 се менува и гласи:

„Републичкиот комитет за образование и физичка култура ги врши работите што се однесуваат на воспитувањето и образованието, вклучувајќи го и високото образование; усовершувањето на наставничките кадри, стручните називи и академските степени, нострификацијата на овидетелствата и дипломи дописани во странство, издавањето на учебници; ги следи и проучува прашањата на организацијата и развојот на воспитувањето, образованието и физичката култура; ги следи и проучува прашањата на воспитувањето и образованието на децата на нашите работници и на работниците на работа во странство; ја следи состојбата на спортската и спортско-рекреативната активност на организациите за физичка култура и други самоуправни организации и заедници; го следи развојот на врвниот спорт и врвните спортски достигнувања; ги следи активностите во областа на физичката култура што произлегуваат од соработката со странство; ја следи материјалната основа на воспитувањето, образованието и физичката култура, како и развојот на мрежата на организациите на здружениот труд во овие области и движењето и потребите од стручни кадри во овие области; врши верификација на училиштата за средно образование и ги врши работите на просветната инспекција од надлежност на Републиката.“

Во состав на Републичкиот комитет за образование и физичка култура е Републичкиот педагошки совет“.

Член 11

По член 17 се додава нов член кој гласи:

„Член 17-а“

Републичкиот комитет за наука, технолошки развој и информатика, ги врши работите што се однесуваат на следењето и проучувањето на организацијата и развојот на науката и научно-истражувачките дејности, примената на научните достигнувања во одделни области од општествениот живот; техничката култура; општиот развој и развојот на техниката и технологијата; ја следи организацијата, функционирањето и развојот на општествениот систем на информирањето и на информациониот систем на Републиката; се грижи за спроведување на мерките за набавување и користење на средствата за автоматска обработка на податоците, ја следи материјалната основа и развојот на мрежата на организациите на здружениот труд во областа на науката, технологијата и информатиката, движењето и потребите од кадри во овие области; ги врши работите што се однесуваат на научно-техничката помош и соработка со странство, научно-техничката помош и соработка со органите и организациите во земјата; води евиденција на научно-техничката и културно-просветната соработка со странство; ги координира активностите во областа на научно-техничката соработка и презема мерки за унапредување на оваа соработка.

Во состав на Републичкиот комитет за наука, технолошки развој и информатика е Републичкиот завод за меѓународна научно-техничка соработка.

Републичкиот завод за меѓународна научно-техничка соработка има својство на општествено правно лице“.

Член 12

Во член 19 текстот по зборовите: „Извршниот совет на Собранието на СРМ“ се заменува со зборовите: „и на други надлежни органи во Републиката; ја собира, проучува и се прижи за домашната и странската документација од интерес за Републиката од областа на односите и соработката со странство; врши стручни и други работи во врска со одно-

сите и соработката со странство; ги координира активностите и предлага мерки за остварување на политиката и оваа област“.

Член 13

Во член 21 став 2 зборовите: „следењето на состојбите и појавите во областа на организацијата и методот на работа и на прописите за органите на управата и за канцелариското работење на органите на управата“, зборовите: „управната постапка“ и зборовите: „ги врши работите на управната инспекција од надлежност на Републиката“ се бришат.

Став 3 се брише.

Член 14

Во член 23 по став 1 се додава нов став 2 кој гласи:

„Републичкиот завод за општествено планирање дава мислење за усогласеноста на намераваната инвестиција од општ интерес за Републиката со политиката на развојот утврдена во Општествениот план на Републиката“.

Член 15

Во член 28 точките 2 и 5 се бришат.

Член 16

Член 30 се брише.

Член 17

Член 33 се брише.

Член 18

Републичкиот секретаријат за правосудство продолжува со работа како Републички секретаријат за правосудство и управа со делокруг утврден со овој закон.

Републичкиот управен инспекторат продолжува со работа како орган на управата во состав на Републичкиот секретаријат за правосудство и управа.

Член 19

Републичкиот комитет за општостопански работи и пазар продолжува со работа како Републички секретаријат за општостопански работи и пазар со делокруг утврден со овој закон.

Член 20

Републичкиот комитет за енергетика, индустрија и градежништво продолжува со работа како Републички комитет за енергетика, индустрија и малو стопанство со делокруг утврден со овој закон.

Член 21

Републичкиот комитет за урбанизам и заштита на човековата околина продолжува со работа како Републички комитет за градежништво, урбанизам и заштита на човековата околина.

Работите на инспекцискиот надзор во областа на градежништвото продолжува да ги врши Републички инспекторат за градежништво и урбанизам во состав на Републичкиот комитет за градежништво, урбанизам и заштита на човековата околина.

Член 22

Републичкиот комитет за образование и наука продолжува со работа како Републички комитет за образование и физичка култура со делокруг утврден со овој закон.

Републичкиот завод за меѓународна научно-техничка соработка продолжува со работа како орган на управата во состав на Републичкиот комитет за наука, технолошки развој и информатика.

Член 23

Републичкиот финансиски инспекторат, Републиката комисија за физичка култура, Републичкиот завод за информатика и Уредот за документација престануваат со работа, а работите од нивен делокруг ги врши републички орган на управата утврден со овој закон.

Член 24

Републичкиот комитет за наука, технолошки развој и информатика почнува со работа од 28 април 1986 година.

Републичките органи на управата, под назив и со делокруг утврден со овој закон, продолжуваат со работа во рокот утврден во став 1 на овој член.

Член 25

Се овластува Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија да изврши распределба и пренесување на средствата и инвентарот од републичките органи на управата и републичките организации чии што работи преминуваат во делокруг на републичките органи на управата и републичките организации утврдени со овој закон.

Со денот на почнувањето со работа на републичките органи на управата и републичките организации утврдени со овој закон се преземаат и неизвршените работи од органите и организациите во чии делокруг биле тие.

Член 26

Републичкиот орган на управата во чии делокруг преминуваат работите од републичките органи на управата и републичките организации кои престануваат со работа ги преземаат раководните и другите работници кои работеле во тие органи и организации со денот на почнувањето со работа.

Распоредувањето на преземаните работници ќе се врши во согласност со општиот акт за организација и работа и општиот акт за систематизација на работите и задачите на органите во чии делокруг преминуваат тие работи.

Раководните и други работници кои не ќе бидат распоредени согласно со став 1 на овој член своите права ги остваруваат кај органот, односно службата што ќе ја определи Извршниот совет на Собранието на СРМ во согласност со закон.

Член 27

Општите акти за организација и работа и општите акти за систематизација на работите и задачите во републичките органи на управата и во републичките организации ќе се донесат најдоцна во рок од еден месец од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 28

Со влегувањето во сила на овој закон престанува да важи Одлуката за основање на Уред за документација („Службен весник на СРМ“ број 34/76).

Член 29

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

205.

Врз основа на член 42 од Законот за судовите на здружениот труд („Службен весник на СРМ“ број 41/75), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на заедничката седница на сите собори, одржана на 10 април 1986 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗБОР НА ПОСТОЈАН СУДИЈА НА ОСНОВНИОТ СУД НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД ВО ШТИП

За постојан судија на Основниот суд на здружениот труд во Штип се избира

Мирјана Хаџи-Николова, судија при Основниот суд на здружениот труд — Штип.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-1118/1
10 април 1986 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
дипл. инж. Станко Младеновски, с. р.

206.

Врз основа на член 90 став 2 од Законот за редовните судови („Службен весник на СРМ“ број 17/79), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на заедничката седница на сите собори, одржана на 10 април 1986 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗБОР НА ДВАЈЦА СУДИИ НА ОКРУЖНИОТ СУД ВО СКОПЈЕ

За судии на Окружниот суд во Скопје се избираат:

Шуретуш Библимовски, судија на Општинскиот суд Скопје II — Скопје и
Светлана Савиќ, судија на Општинскиот суд Скопје I — Скопје.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-1115/1
10 април 1986 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
дипл. инж. Станко Младеновски, с. р.

207.

Врз основа на член 42 од Законот за судовите на здружениот труд („Службен весник на СРМ“ број 41/75), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на заедничката седница на сите собори, одржана на 10 април 1986 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗБОР НА ПОСТОЈАН СУДИЈА НА СУДОТ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД НА МАКЕДОНИЈА

За постојан судија на Судот на здружениот труд на Македонија се избира
Братољуб Раичковиќ, постојан судија на Судот на здружениот труд на Македонија.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-1116/1
10 април 1986 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
дипл. инж. Станко Младеновски, с. р.

208.

Врз основа на член 35 од Законот за јавното обвинителство на Македонија („Службен весник на СРМ“ број 10/76, 30/77, 6/81 и 46/82), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на заедничката седница на сите собори, одржана на 10 април 1986 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ОКРУЖНИОТ ЈАВЕН ОБВИНИТЕЛ ВО СКОПЈЕ

За заменик на окружниот јавен обвинител во Скопје се именува

Илине Манојловски, судија на Општински суд во Гостивар.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-1117/1
10 април 1986 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
дипл. инж. Станко Младеновски, с. р.

209.

Врз основа на член 20 став 2 и член 71 од Законот за Народната банка на Македонија („Службен весник на СРМ“ број 36/77), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата на Соборот на здружениот труд, одржана на 10 април 1986 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА ЗАВРШНАТА СМЕТКА НА НАРОДНАТА БАНКА НА МАКЕДОНИЈА ЗА 1985 ГОДИНА**

1. Се потврдува Завршната сметка на Народната банка на Македонија за 1985 година, што ја донесе Советот на Народната банка на Македонија на седницата одржана на 10 март 1986 година.

2. Вишокот на приходите над расходите со Завршната сметка на Народната банка на Македонија за 1985 година, во износ од 4.362.140.977 динари, да се користи за:

- | | |
|---|------------------|
| а) учество на Републиката во финансирањето на втората фаза за реконструкција на Аеродромот „Скопје, во износ од | 300.000.000 дин. |
| б) изградба на граничниот премин „Стар Дојран“ на југословенско-грчката граница, во износ од | 364.000.000 „ |
| в) надоместок на трошоци на мелничките организации на здружениот труд за набавка на пченица од другите СР и САП, во износ од | 290.000.000 „ |
| г) дополнителни средства на Републичкиот фонд за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените краишта, во износ од | 1.098.000.000 „ |
| д) учество на Републиката во финансирањето на Програмата за пошумување на полините и мелiorации и реконструкција на слабо продуктивните, нискостеблести и деградирани шуми и честаци, во износ од | 380.000.000 „ |
| и) учество на Републиката во финансирањето на Програмата за истражувачки работи во рударството, во износ од | 380.000.000 „ |
| е) опремување на печатницата на Работната организација НИП „Нова Македонија“, во износ од | 200.000.000 „ |
| ж) учество на Републиката за унапредување на студентскиот стандард преку Републиката самоуправни интересна заедница за насоченото образование во износ од | 200.000.000 „ |
| з) извршување на Програмата на Републичкиот секретаријат за внатрешни работи, во износ од | 200.140.977 „ |
| с) учество на Републиката за изградба и опремување на клиниките при Медицинскиот факултет — Скопје, преку Републиката самоуправни интересна заедница за здравствена заштита, во износ од | 200.000.000 „ |
| и) замена на електронскиот сметковен систем во Заводот за геодетски и фотограметриски работи и во Републиката геодетска управа, во износ од | 100.000.000 „ |

- | | |
|---|---------------|
| ј) опремување на Печатницата во Републичкиот завод за статистика, во износ од | 150.000.000 „ |
| к) враќање на заем наменет за изградба на комунални објекти за заштита на Охридското Езеро на посебна сметка — Средства за развој на рудници за јаглен, во износ од | 500.000.000 „ |

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-1180/1
10 април 1986 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
дипл. инж. **Станко Младеновски, с. р.**

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
д-р инж. **Илија Черепналковски, с. р.**

210.

Врз основа на член 20 став 2 од Законот за Народната банка на Македонија („Службен весник на СРМ“ број 36/77), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата на Соборот на здружениот труд, одржана на 10 април 1986 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИОТ ПЛАН НА НАРОДНАТА БАНКА НА МАКЕДОНИЈА ЗА 1986 ГОДИНА**

Се потврдува Финансискиот план на Народната банка на Македонија за 1986 година, што го донесе Советот на Народната банка на Македонија на седницата, одржана на 10 март 1986 година.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-1181/1
10 април 1986 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
дипл. инж. **Станко Младеновски, с. р.**

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
д-р инж. **Илија Черепналковски, с. р.**

211.

Врз основа на член 63 став 3 од Законот за системот на финансирањето на општините и Републиката („Службен весник на СРМ“ број 44/77, 37/83 и 42/85), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделните седници на Соборот на здружениот труд и Соборот на општините, одржани на 10 април 1986 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ЗАВРШНАТА СМЕТКА НА ФИНАНСИСКАТА ПРОГРАМА ЗА ПОШУМУВАЊЕ НА ГОЛИНИТЕ ЗА ПЕРИОДОТ 1981—1985 ГОДИНА****I**

Се одобрува завршната сметка на финансиската програма за пошумување на голините за периодот 1981—1985 година, што Советот за пошумување на голините ја донесе на својата седница одржана на 26 февруари 1986 година.

II

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

**СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

Бр. 08-1184/1
10 април 1986 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
дипл. инж. **Станко Младеновски, с. р.**

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
д-р инж. **Илија Черепналковски, с. р.**

Претседател
на Соборот на општините,
Сервет Салиу, с. р.

212.

Врз основа на член 117, став 2 од Законот за патишта („Службен весник на СРМ“ број 15/80), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Соборот на општините, одржани на 10 април 1986 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА СРЕДНОРОЧНАТА ПРОГРАМА ЗА ИЗГРАДБА, ОДРЖУВАЊЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА МАГИСТРАЛНАТА И РЕГИОНАЛНАТА ПАТНА МРЕЖА ВО СР МАКЕДОНИЈА ЗА ПЕРИОДОТ ОД 1986 ДО 1990 ГОДИНА

Се потврдува Среднорочната програма за изградба, одржување и реконструкција на магистралната и регионалната патна мрежа во СР Македонија за периодот од 1986 до 1990 година, што Собранието на Републиката самоуправна интересна заедница за патишта ја донесе на седницата, одржана на 27 март 1986 година.

**СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

Бр. 08-1142/1
10 април 1986 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
дипл. инж. **Станко Младеновски, с. р.**

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
д-р инж. **Илија Черепналковски, с. р.**

Претседател
на Соборот на општините,
Сервет Салиу, с. р.

213.

Врз основа на член 117, став 2 од Законот за патишта („Службен весник на СРМ“ број 15/80), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Соборот на општините, одржани на 10 април 1986 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА ИЗГРАДБА, ОДРЖУВАЊЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА МАГИСТРАЛНАТА И РЕГИОНАЛНАТА ПАТНА МРЕЖА ВО СР МАКЕДОНИЈА ЗА 1986 ГОДИНА

Се потврдува Годишната програма за изградба, одржување и реконструкција на магистралната и регионалната патна мрежа во СР Македонија за 1986

година, што Собранието на Републиката самоуправна интересна заедница за патишта, ја донесе на седницата одржана на 27. III. 1986 година.

**СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

Бр. 08-1143/1
10 април 1986 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
дипл. инж. **Станко Младеновски, с. р.**

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
д-р инж. **Илија Черепналковски, с. р.**

Претседател
на Соборот на општините,
Сервет Салиу, с. р.

214.

Врз основа на член 17 став 2 од Законот за Републичкиот фонд за кредитирање на побрзиот развик на стопански недоволно развиените краишта („Службен весник на СРМ“ бр. 48/74), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и на Општествено-политичкиот собор одржани на 10 април 1986 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ЗАВРШНАТА СМЕТКА НА РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА ПОБРЗИОТ РАЗВИТОК НА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ КРАИШТА ЗА 1985 ГОДИНА

1. Се одобрува Завршната сметка на Републичкиот фонд за кредитирање на побрзиот развик на стопански недоволно развиените краишта за 1985 година што ја донесе Управниот одбор на Републичкиот фонд за кредитирање на побрзиот развик на стопански недоволно развиените краишта на седницата одржана на 19. III. 1986 година и тоа

Вкупни средства на Фондот 11.667.964.846 дин
Од тоа:

а) кредити дадени од Фондот 10.568.946.457 дин.
б) неповратни средства, непо-
средни расходи, отплати и др. 1.063.677.356 дин.
в) средства на жиро сметка 35.341.033 дин.

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

**СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

Бр. 08-1145/1
10 април 1986 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
дипл. инж. **Станко Младеновски, с. р.**

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
д-р инж. **Илија Черепналковски, с. р.**

Претседател
на Општествено-политичкиот собор,
м-р **Павле Георгиевски, с. р.**

215.

Врз основа на член 17 став 1 од Законот за Републичкиот фонд за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените краишта („Службен весник на СРМ“ број 48/74), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и на Општествено-политичкиот собор, одржани на 10 април 1986 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ФИНАНСИСКИОТ ПЛАН НА РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА ПОБРЗИОТ РАЗВОЈ НА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ КРАИШТА ЗА 1986 ГОДИНА

I

Се дава согласност на Финансискиот план на Републичкиот фонд за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените краишта за 1986 година, што го донесе Управниот одбор на Републичкиот фонд за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените краишта, на седницата од 19 март 1986 година.

II

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-1144/1
10 април 1986 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
дипл. инж. **Станко Младеновски, с. р.**
Претседател
на Соборот на здружениот труд,
д-р инж. **Илија Черепналковски, с. р.**
Претседател
на Општествено-политичкиот собор,
м-р **Павле Георгиевски, с. р.**

216.

Врз основа на член 235 од Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата („Службен весник на СРМ“ број 21/84), Собранието на Социјалистичка Република Македонија на одделни седници на Соборот на здружениот труд и на Општествено-политичкиот собор одржани на 10 април 1986 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ЗАВРШНАТА СМЕТКА НА ПРИХОДИТЕ И РАСХОДИТЕ ЗА РАБОТАТА НА РЕПУБЛИЧКИОТ СОВЕТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА СООБРАЌАЈОТ НА ПАТИШТАТА ЗА 1985 ГОДИНА

Се одобрува завршната сметка на приходите и расходите за работата на Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата за 1985 година, што ја донесе Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата на седницата, одржана на 25 февруари 1986 година.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-1147/1
10 април 1986 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
дипл. инж. **Станко Младеновски, с. р.**
Претседател
на Соборот на здружениот труд,
д-р инж. **Илија Черепналковски, с. р.**
Претседател
на Општествено-политичкиот собор,
м-р **Павле Георгиевски, с. р.**

217.

Врз основа на член 235 од Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата („Службен весник на СРМ“ број 21/84), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и на Општествено-политичкиот собор, одржани на 10 април 1986 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ПРЕСМЕТКАТА НА ПРИХОДИТЕ И РАСХОДИТЕ ЗА РАСПРЕДЕЛБА И КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА РАБОТА НА РЕПУБЛИЧКИОТ И ОПШТИНСКИТЕ СОВЕТИ ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА СООБРАЌАЈОТ НА ПАТИШТАТА ЗА 1986 ГОДИНА

Се одобрува Пресметката на приходите и расходите за распределба и користење на средствата за работа на Републичкиот и општинските совети за безбедност на сообраќајот на патиштата за 1986 година, што ја донесе Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата, на седницата одржана на 25 февруари 1986 година.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-1146/1
10 април 1986 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
дипл. инж. **Станко Младеновски, с. р.**

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
д-р инж. **Илија Черепналковски, с. р.**

Претседател
на Општествено-политичкиот собор,
м-р **Павле Георгиевски, с. р.**

218.

Врз основа на член 257 став 3 од Законот за насоченото образование („Службен весник на СРМ“ број 16/85), Собранието на Социјалистичка Република Македонија на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 10 април 1986 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈАТА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА КЛИНИКАТА ЗА МАКСИОФАЦИЈАЛНА ХИРУРГИЈА ПРИ СТОМАТОЛОШКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ

За членови на Комисијата за именување директор на Клиниката за максифацијална хирургија во Скопје се именуваат:

д-р Димитар Кичев, на работа во РЕ Завод за медицина на трудот — Скопје и

Деспот Буцевски, помошник на претседателот на Републичкиот комитет за труд.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-1163/1
10 април 1986 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
дипл. инж. **Станко Младеновски**, с. р.

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
д-р инж. **Илија Черепналковски**, с. р.

Претседател
на Општествено-политичкиот собор,
м-р **Павле Георгиевски**, с. р.

219.

Врз основа на член 257 став 3 од Законот за насоченото образование („Службен весник на СРМ“ број 16/85), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 10 април 1986 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈАТА ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ИНДИВИДУАЛЕН РАБОВОДЕН ОРГАН НА ООЗТ ИНСТИТУТИ ПРИ МЕДИЦИНСКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ

За членови на Комисијата за именување на индивидуален рабоводен орган на ООЗТ Институту при Медицинскиот факултет во Скопје се именуваат:

Бранка Георгиевска, советник на директорот на Дирекцијата за републички стоковни резерви и

м-р Сандре Нонкуловски, советник во Соборот на здружениот труд на Собранието на СРМ.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-1165/1
10 април 1986 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
дипл. инж. **Станко Младеновски**, с. р.

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
д-р инж. **Илија Черепналковски**, с. р.

Претседател
на Општествено-политичкиот собор,
м-р **Павле Георгиевски**, с. р.

220.

Врз основа на член 248 став 3 од Законот за насоченото образование („Службен весник на СРМ“ број 16/85), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 10 април 1986 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА ТЕХНИЧКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО БИТОЛА

Се разрешуваат претставниците на општествена заедница во Советот на Техничкиот факултет во Битола, поради истекот на времето за кое се именувани и тоа:

Горѓи Силјановски,
Кооста Арпировски и
Никола Милошевски.

За претставници на општествената заедница во Советот на Техничкиот факултет во Битола се именуваат:

Живко Апостоловски, директор на ООЗТ Прехранбена индустрија при „Агроплод“ — Ресен,

Кочо Баљаров, делегат во Соборот на здружениот труд на Собранието на СРМ, референт по работни односи во РО „Југотутун“ — Битола и

Љупчо Поповски, дипломиран економист, виши стручен соработник во Институтот за тутун во Прилеп.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-1167/1
10 април 1986 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
дипл. инж. **Станко Младеновски**, с. р.

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
д-р инж. **Илија Черепналковски**, с. р.

Претседател
на Општествено-политичкиот собор,
м-р **Павле Георгиевски**, с. р.

221.

Врз основа на член 248 од Законот за насоченото образование („Службен весник на СРМ“ број 16/85), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 10 април 1986 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА ПРАВНИОТ ФАКУЛТЕТ ВО БИТОЛА

Се разрешуваат претставниците на општествената заедница во Советот на Правниот факултет во Битола, поради истекот на времето за кое се именувани и тоа:

Симеон Шопов,
Оливера Сугаревска и
Костадин Кизов.

За претставници на општествената заедница во Советот на Правниот факултет во Битола се именуваат:

Христо Иконовски, судија на Општинскиот суд — Прилеп,

Трајан Марковски, секретар на ОК СКМ — Охрид и

Симеон Шопов, помошник директор на РЕК „Битола“ за самоуправно-правни работи — Битола.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-1166/1
10 април 1986 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
дипл. инж. **Станко Младеновски**, с. р.

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
д-р инж. **Илија Черепналковски**, с. р.

Претседател
на Општествено-политичкиот собор,
м-р **Павле Георгиевски**, с. р.

222.

Врз основа на член 59 од Законот за научно-истражувачката дејност („Службен весник на СРМ“ број 16/85), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 10 април 1986 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИК НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА ИНСТИТУТОТ ЗА ФОЛКЛОР „МАРКО ЦЕПЕНКОВ“ — СКОПЈЕ

Се разрешува претставникот на општествената заедница во Советот на Институтот за фолклор „Марко Цепенков“ — Скопје, поради истекот на времето за кое е именуван и тоа

Цане Мојановски.

За претставник на општествената заедница во Советот на Институтот за фолклор „Марко Цепенков“ — Скопје се именува

Миле Брзанов, музички уредник во ООЗТ Телевизија — Скопје

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-1168/1
10 април 1986 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
дипл. инж. **Станко Младеновски, с. р.**

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
д-р инж. **Илија Черепналковски, с. р.**

Претседател
на Општествено-политичкиот собор,
м-р **Павле Георгиевски, с. р.**

223.

Врз основа на член 61 став 2 од Законот за научно-истражувачката дејност („Службен весник на СРМ“ број 16/85), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 10 април 1986 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ООЗТ ИНСТИТУТ ЗА МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК „КРСТЕ МИСИРКОВ“ — СКОПЈЕ

За членови на Комисијата за именување директор на ООЗТ Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“ — Скопје се именуваат:

Милка Ристова, судија на Окружниот суд во Скопје и

Стојан Трајанов, советник на претседателот на Републичкиот комитет за труд.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-1171/1
10 април 1986 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
дипл. инж. **Станко Младеновски, с. р.**

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
д-р инж. **Илија Черепналковски, с. р.**

Претседател
на Општествено-политичкиот собор,
м-р **Павле Георгиевски, с. р.**

224.

Врз основа на член 24 став 3 од Законот за музејската дејност („Службен весник на СРМ“ број 25/79), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 10 април 1986 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА ПРИРОДО-НАУЧНИОТ МУЗЕЈ НА МАКЕДОНИЈА

Се разрешуваат претставниците на општествената заедница во Советот на Природо-научниот музеј на Македонија, поради истекот на времето за кое се именуваат и тоа:

Коце Коцевски.

Ајри Османов и

Милица Кранго.

За претставници на општествената заедница во Советот на Природо-научниот музеј на Македонија се именуваат:

Македонка Симоновска, советник за култура во Општинскиот комитет за образование, култура и физичка култура при Собранието на општина „Карпош“ — Скопје.

Бранко Симоновски, самостоен педагошки советник во Меѓуопштинскиот завод за унапредување на предучилишното и основното образование и воспитување на град Скопје и

д-р Иван Чадо, самостоен советник во Извршниот совет на Собранието на СРМ.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-1164/1
10 април 1986 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
дипл. инж. **Станко Младеновски, с. р.**

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
д-р инж. **Илија Черепналковски, с. р.**

Претседател
на Општествено-политичкиот собор,
м-р **Павле Георгиевски, с. р.**

225.

Врз основа на член 257 став 3 од Законот за насоченото образование („Службен весник на СРМ“ бр. 16/85), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 10 април 1986 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈАТА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДЕКАН НА РО ЗЕМЈОДЕЛСКИ ФАКУЛТЕТ — СКОПЈЕ

За членови на Комисијата за именување декан на РО Земјоделски факултет — Скопје се именуваат:

Благоја Анастасовски, раководител на погон за семиња при МАПРО — Скопје и

Живко Минчев, директор на РО „Караџица“ — Скопје.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-1172/1
10 април 1986 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
дипл. инж. **Станко Младеновски, с. р.**

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
д-р инж. **Илија Черепналковски, с. р.**

Претседател
на Општествено-политичкиот собор,
м-р **Павле Георгиевски, с. р.**

226.

Врз основа на член 26 став 3 од Законот за заштита на националните паркови („Службен весник на СРМ“ број 33/80), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 10 април 1986 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН — УПРАВНИК НА ОЗТ НАЦИОНАЛЕН ПАРК „ПЕЛИСТЕР“ — БИТОЛА

За членови на Конкурсната комисија за именување индивидуален работоводен орган — управник на ОЗТ Национален парк „Пелистер“ — Битола се именуваат:

Таше Чоневски, директор на „Утро“ „Преспа-турист“ — Ресен и

Благоја Христовски, секретар на ССРМ — Битола.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-1175/1
10 април 1986 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
дипл. инж. Станко Младеновски, с. р.

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
д-р инж. Илија Черепналковски, с. р.

Претседател
на Општествено-политичкиот собор,
м-р Павле Георгиевски, с. р.

227.

Врз основа на член 248 од Законот за насочено образование („Службен весник на СРМ“ бр. 16/85), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 10 април 1986 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА ООЗТ КЛИНИКА ЗА ТОКСИКОЛОГИЈА И УРГЕНТНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА — СКОПЈЕ

Се разрешуваат претставниците на општествената заедница во Советот на ООЗТ Клиника за токсикологија и ургентна медицина — Скопје, поради истекот на времето за кое се именувани:

Веби Даци,
Невена Крцковска и
Левко Огненовски.

За претставници на општествената заедница во Советот на ООЗТ Клиника за токсикологија и ургентна медицина — Скопје се именуваат:

Александар Донев, делегат во Општествено-политичкиот собор на Собранието на СРМ,

Јован Цубалевски, член на Претседателството на РК ССРМ и

м-р Илија Рајчановски, советник на претседателот на Републичкиот комитет за труд.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-1169/1
10 април 1986 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
дипл. инж. Станко Младеновски, с. р.

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
д-р инж. Илија Черепналковски, с. р.

Претседател
на Општествено-политичкиот собор,
м-р Павле Георгиевски, с. р.

228.

Врз основа на член 248 од Законот за насоченото образование („Службен весник на СРМ“ број 16/85), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 10 април 1986 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА ООЗТ КЛИНИКА ЗА ПУЛМОЛОГИЈА И АЛЕРГОЛОГИЈА — СКОПЈЕ

За претставници на општествената заедница во Советот на ООЗТ Клиника за пулмологија и алергологија — Скопје, се именуваат:

Јелица Савинова, секретар на работни тела во Собранието на СРМ,

Живко Стефановски, секретар на РО СЗВНОВ на Македонија и

Бранко Момировски, референт за култура при РЗ Заеднички служби при СОЗТ МЗ „Тито“ — Скопје.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-1176/1
10 април 1986 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
дипл. инж. Станко Младеновски, с. р.

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
д-р инж. Илија Черепналковски, с. р.

Претседател
на Општествено-политичкиот собор,
м-р Павле Георгиевски, с. р.

229.

Врз основа на член 26 став 3 од Законот за заштита на националните паркови („Службен весник на СРМ“ број 33/80), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 10 април 1986 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН — ДИРЕКТОР НА НАЦИОНАЛНИ ПАРКОВИ И ЛОВИШТА — СКОПЈЕ

За членови на Конкурсната комисија за именување индивидуален работоводен орган — директор на Национални паркови и ловишта — Скопје се именуваат:

Тодор Адисанков, потсекретар во Републичкиот секретаријат за народна одбрана и
Горѓи Бојчевски, советник на претседателот на Републичкиот комитет за култура.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-1174/1
10 април 1986 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
дипл. инж. Станко Младеновски, с. р.
Претседател
на Соборот на здружениот труд,
д-р инж. Илија Черепналковски, с. р.
Претседател
на Општествено-политичкиот совет,
м-р Павле Георгиевски, с. р.

230.

Врз основа на член 26 став 3 од Законот за заштита на националните паркови („Службен весник на СРМ“ број 33/80), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот совет, одржани на 10 април 1986 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН — УПРАВНИК НА ОЗТ НАЦИОНАЛЕН ПАРК — „МАВРОВО“ МАВРОВИ АНОВИ

За членови на Конкурсната комисија за именување индивидуален работоводен орган — управник на ОЗТ Национален парк „Маврово“ Маврови Анови се именуваат:

Славе Ангелковски, делегат во Соборот на здружениот труд на Собранието на СРМ, (комерцијален референт во ТРО „Гостиварска трговија“ — Гостивар и

Ратко Јакимовски, член на Извршниот совет на Собранието на општина Гостивар и секретар на Секретаријатот за народна одбрана.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-1173/1
10 април 1986 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
дипл. инж. Станко Младеновски, с. р.

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
д-р инж. Илија Черепналковски, с. р.

Претседател
на Општествено-политичкиот совет,
м-р Павле Георгиевски, с. р.

231.

Врз основа на член 78 од Законот за социјална заштита („Службен весник на СРМ“ бр. 9/86), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот совет, одржани на 10 април 1986 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА ЗАВОДОТ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА ДЕЦА И МЛАДИНЦИ СО ОШТЕТЕН ВИД „ДИМИТАР ВЛАХОВ“ — СКОПЈЕ

Се дава согласност на Одлуката на Заводот за рехабилитација на деца и младинци со оштетен вид

„Димитар Влахов“ — Скопје, со која за индивидуален работоводен орган на Заводот е именуван Љубомир Личеноски, досегашен индивидуален работоводен орган на Заводот.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-1170/1
10 април 1986 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
дипл. инж. Станко Младеновски, с. р.

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
д-р инж. Илија Черепналковски, с. р.

Претседател
на Општествено-политичкиот совет,
м-р Павле Георгиевски, с. р.

232.

Врз основа на член 68 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување („Службен весник на СРМ“ број 18/83), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата на Соборот на здружениот труд, одржана на 10 април 1986 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПОВИСОК ИЗНОС НА ПЕНЗИЈА НА КОРИСНИЦИТЕ — ПРОСВЕТНИ РАБОТНИЦИ КОИ ВОСПИТНО-ОБРАЗОВНАТА ДЕЈНОСТ ЈА ВРШЕЛЕ ВО 1944 ИЛИ 1945, ОДНОСНО 1946 ГОДИНА И ВО ТАА ДЕЈНОСТ ОСТВАРИЛЕ ПРАВО НА ПЕНЗИЈА

I

На корисниците на пензија — просветни работници кои воспитно-образовната дејност ја вршеле во 1944 или 1945, односно 1946 година и во таа дејност оствариле право на пензија, им се определува повисок износ на пензија и тоа на:

Ред. број	Име и презиме	Година на започнување со работа	Година на пензионирање	Износ на пензија во декември 1985 г.	Повисок износ на пензија
1	2	3	4	5	6

Општина Прилеп

1. Дончо Трајкоски	1944	1953	16.459	6.000
2. Лазар Корпаноски	1944	1971	10.133	6.000
3. Душан Попоски	1944	1977	20.552	6.000
4. Александар Лазески	1944	1966	18.866	6.000
5. Киро Бисероски	1944	1974	12.901	6.000
6. Вера Рибароска	1944	1985	19.099	6.000
7. Спасија Димеска	1944	1980	20.552	6.000
8. Стеван Шапчески	1944	1980	19.261	6.000
9. Добрила Вукман	1945	1981	21.071	6.000
10. Анастасија Тодороска	1945	1976	12.901	6.000
11. Нада Попеска	1945	1976	13.404	6.000
12. Василе Ацески	1945	1973	11.537	6.000
13. Киро Пишпаноски	1945	1974	8.807	6.000
14. Никола Николовски	1945	1965	22.392	6.000
15. Катерина Шапческа	1945	1965	19.945	6.000
16. Љубица Кромидоска	1946	1981	12.931	6.000
17. Зора Богојеска	1946	1981	20.966	6.000
18. Алеко Љочески	1946	1967	13.037	6.000

1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
Скопје											
Општина Центар											
19.	Невена Менканџиева	1944	1978	15.585	6.000	93.	Цвета Пендовска	1946	1977	15.497	6.000
20.	Методија Сугаревски	1944	1978	17.000	6.000	94.	Коста Хаџи Ристовски	1946	1980	20.116	6.000
21.	Блага Бошкова	1944	1980	19.850	6.000	95.	Мина Дамјановиќ	1946	1976	21.810	6.000
22.	Љуба Руменова	1944	1976	17.670	6.000	96.	Вели Семиха	1946	1982	15.419	6.000
23.	Невена Пепелкова	1944	1960	15.863	6.000	97.	Џевзир Селим	1946	1981	24.400	6.000
24.	Драгица Пандилова	1944	1975	15.357	6.000	98.	Хајредин Рехадин	1946	1976	11.460	6.000
25.	Ангелина Салџиева	1944	1964	16.585	6.000	99.	Јанура Карасина Петру	1946	1980	21.432	6.000
26.	Драгица Чолак	1944	1972	20.552	6.000	100.	Невена Ачковска	1946	1981	13.352	6.000
27.	Бојан Ефтимов	1944	1976	23.112	6.000	101.	Надежда Ивановска	1946	1981	11.073	6.000
28.	Катја Ефтимова	1944	1965	21.412	6.000	Општина Кисела Вода					
29.	Јованка Стојкова	1944	1971	20.438	6.000	102.	Ганчо Пајтонџиев	1944	1984	19.605	6.000
30.	Глигор Стојков	1944	1967	22.270	6.000	103.	Стефан Бојаџиски	1944	1985	24.541	6.000
31.	Борис Спасовски	1944	1976	16.445	6.000	104.	Радмила Маркова	1944	1979	19.900	6.000
32.	Марија Савева	1944	1959	24.889	5.681	105.	Благородна Вељановска	1944	1963	15.672	6.000
33.	Филимена Јовановска	1944	1980	25.079	5.491	106.	Трајан Делов	1944	1976	23.158	6.000
34.	Марија Алексова	1944	1966	20.841	6.000	107.	Милица Ефтимова	1945	1978	17.335	6.000
35.	Вера Пановска	1944	1962	21.860	6.000	108.	Викторија Кочковска	1945	1977	20.546	6.000
36.	Лилјана Василева	1944	1985	23.106	6.000	109.	Милка Голистојанова	1945	1982	20.451	6.000
37.	Бојка Мишковиќ	1944	1983	22.757	6.000	110.	Рокко Бркиќ	1946	1982	27.000	3.570
38.	Богдан Шинџиловски	1944	1977	23.852	6.000	111.	Лазар Димани	1946	1965	19.874	6.000
39.	Љубица Каланџевиќ	1944	1957	16.459	6.000	Општина Карпош					
40.	Глигор Дамјаноски	1944	1985	17.573	6.000	112.	Амалија Стојанова	1944	1975	16.008	6.000
41.	Анастасија Тодевска	1944	1965	19.425	6.000	113.	Љупка Цаца	1944	1977	14.229	6.000
42.	Цвета Линин	1944	1963	10.937	6.000	114.	Павлина Софијанова	1944	1980	14.485	6.000
43.	Фимка Ковачева	1944	1976	17.311	6.000	115.	Оспиро Циклевски	1944	1974	15.989	6.000
44.	Славка Миладинова	1944	1983	19.634	6.000	116.	Радмила Поповиќ	1944	1980	16.731	6.000
45.	Јелица Шахпазова	1944	1980	19.691	6.000	117.	Анета Печијарова	1944	1976	17.875	6.000
46.	Каљоп Трајкова	1944	1970	18.808	6.000	118.	Марика Муратовска	1944	1980	14.948	6.000
47.	Љубица Мишевска	1944	1983	18.425	6.000	119.	Ристо Поповски	1944	1977	20.552	6.000
48.	Невена Јуван	1944	1978	19.519	6.000	120.	Годор Зулфи	1944	1981	13.689	6.000
49.	Геновева Лештарова	1944	1950	17.026	6.000	121.	Стефан Симовски	1944	1980	25.314	5.256
50.	Хајдар Муртезан	1944	1974	23.123	6.000	122.	Даница Димитриева	1944	1964	19.515	6.000
51.	Нада Бојковиќ	1944	1978	21.316	6.000	123.	Димитар Алексос	1944	1975	20.051	6.000
52.	Цветанка Лауцевска	1944	1963	16.992	6.000	124.	Дако Китановски	1944	1975	14.170	6.000
53.	Костадинка Ангелова	1944	1970	15.300	6.000	125.	Горѓи Мојсов	1944	1973	22.466	6.000
54.	Борка Јосифовска	1944	1976	27.726	2.844	126.	Стојка Јорданова	1944	1966	25.019	5.551
55.	Даринка Антоvsка	1943	1979	14.900	6.000	127.	Руса Апостолова	1944	1968	18.801	6.000
56.	Јелена Филиповиќ	1945	1967	19.800	6.000	128.	Сарџо Аврамовски	1944	1975	19.381	6.000
57.	Олга Пецевска	1945	1980	16.067	6.000	129.	Јован Станковски	1944	1980	23.523	6.000
58.	Николина Бојаџиска	1945	1980	15.360	6.000	130.	Спасе Чучук	1944	1969	27.804	2.665
59.	Катја Андонова	1945	1969	18.950	6.000	131.	Чедомир Грујески	1945	1983	23.600	6.000
60.	Елена Димова	1945	1980	14.990	6.000	132.	Васил Керковски	1945	1985	20.907	6.000
61.	Соња Поповиќ	1945	1980	16.031	6.000	133.	Димитар Поповски	1945	1970	29.501	1.869
62.	Благородна Поповска	1945	1982	15.939	6.000	134.	Славка Георгиевска	1945	1980	19.717	6.000
63.	Олга Горчевска	1945	1971	15.903	6.000	135.	Томо Лазаров	1945	1975	14.774	6.000
64.	Милка Мацевска	1945	1984	26.163	4.407	136.	Миленка Поповска	1945	1961	26.106	4.434
65.	Љемана Омери (Умери)	1945	1973	20.616	6.000	137.	Пенка Меикаџиева	1945	1980	23.523	6.000
66.	Павле Даскалов	1945	1963	26.176	4.394	138.	Киро Кузмановски	1945	1983	19.943	6.000
67.	Драгослав Вељковиќ	1945	1974	28.738	1.832	139.	Стојан Стојменов	1945	1979	17.713	6.000
68.	Благоја Кондарко	1945	1978	26.609	3.961	140.	Воислав Горѓевиќ	1945	1965	21.440	6.000
69.	Ана Јакимовска	1945	1965	7.164	6.000	141.	Елена Стефанова	1945	1975	11.128	6.000
70.	Љатив Куртовиќ	1945	1981	24.727	5.843	142.	Лилјана Унковска	1945	1977	15.571	6.000
71.	Марија Гуровска	1945	1972	14.192	6.000	143.	Мечи Генчева	1946	1968	20.552	6.000
72.	Вера Коробар	1945	1977	18.370	6.000	144.	Носибе Адеми	1946	1978	15.662	6.000
73.	Вида Пенушлиска	1945	1971	15.562	6.000	145.	Дуран Шакири	1946	1971	16.671	6.000
74.	Елисавета Иванова	1945	1982	19.584	6.000	146.	Џемаил Шабани	1946	1984	18.324	6.000
75.	Василија Михајлова	1945	1970	23.140	6.000	Општина Чаир					
76.	Вели Бедиха	1945	1981	15.498	6.000	147.	Милица Мојсова	1944	1966	16.529	6.000
77.	Мехмет Хумешах	1945	1980	15.657	6.000	148.	Сисој Манчев	1944	1984	20.343	6.000
78.	Видосава Павловска	1945	1983	23.373	6.000	149.	Филип Анастасов	1944	1984	23.367	6.000
79.	Круме Јаќоски	1944	1978	23.270	6.000	150.	Стево Пановски	1944	1971	17.394	6.000
80.	Мусли Себахат	1945	1980	15.452	6.000	151.	Киро Пановски	1944	1977	20.552	6.000
81.	Емин Мамуре	1945	1980	24.492	6.000	152.	Камка Јосифовска	1944	1984	24.981	5.569
82.	Цветанка Титозова	1945	1978	9.332	6.000	153.	Марика Горѓева	1944	1980	18.639	6.000
83.	Љубица Иванова	1945	1979	17.420	6.000	154.	Марија Матовиќ	1945	1981	15.805	6.000
84.	Даница Наунчевска	1945	1959	11.141	6.000	155.	Олга Циковска	1945	1977	15.451	6.000
85.	Драга Пецовска	1945	1978	18.044	6.000	156.	Ангелина Тагасова	1945	1978	22.000	6.000
86.	Андрамахи Димитрова	1945	1972	12.165	6.000	157.	Зидар Аспасиза	1945	1975	12.854	6.000
87.	Катерина Георгиева	1945	1981	15.498	6.000	158.	Леман Исмаил	1945	1977	20.552	6.000
88.	Михајло Јовановски	1945	1975	27.954	2.616	159.	Филимена Михајлова	1946	1976	13.478	6.000
89.	Рада Јовановска	1945	1970	15.316	6.000	160.	Асен Асенов	1946	1985	19.691	6.000
90.	Надежда Попкоцева	1944	1965	21.521	6.000						
91.	Христо Попкоцев	1944	1967	25.497	5.063						
92.	Нада Патчева	1944	1975	10.060	6.000						

1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
Општина Гази Баба						Општина Тетово					
161. Никола Лунге	1944	1981	19.870	6.000		209. Олга Кочоска	1944	1980	14.568	6.000	
Општина Кавадарци						210. Бранко Штакле	1945	1985	20.006	6.000	
162. Весела Гулапчева	1944	1980	13.418	6.000		211. Адиле Пустина	1946	1981	15.842	6.000	
163. Диме Боев	1944	1979	20.822	6.000		212. Шефкет Аземи	1946	1979	20.250	6.000	
164. Љубица Михова	1945	1980	13.418	6.000		Општина Штип					
165. Риска Ристова	1945	1978	14.386	6.000		213. Катерина Недкова	1944	1963	14.976	6.000	
166. Елеонора Димовска	1945	1978	11.552	6.000		214. Танка Мицкова	1944	1980	16.840	6.000	
167. Телка Поп-Атанасова	1946	1951	11.139	6.000		215. Благородна Милева	1944	1982	18.255	6.000	
Општина Македонски Брод						216. Блага Крстева	1944	1983	7.096	6.000	
168. Софронија Златески	1944	1964	23.300	6.000		217. Тодор Јефтимов	1945	1984	20.313	6.000	
169. Мирослав Блажески	1944	1982	15.000	6.000		Општина Титов Велес					
170. Милутин Лешниковски	1945	1974	13.837	6.000		218. Галаб Настев	1944	1965	21.217	6.000	
171. Венче Сташковски	1946	1985	23.703	6.000		219. Марјонка Трајкова	1944	1980	13.285	6.000	
Општина Кочани						220. Благородна Дерменџиева	1944	1964	11.734	6.000	
172. Нада Стаменкова	1945	1978	19.500	6.000		221. Даме Таневски	1944	1972	11.607	6.000	
Општина Струмица						222. Катина Василев	1944	1962	19.911	6.000	
173. Александра Поп-Гаврилова	1944	1950	27.900	2.670		223. Пандора Китанова	1945	1980	13.281	6.000	
174. Вангелица Стаменова	1944	1963	13.702	6.000		224. Костадинче Стојкова	1945	1981	13.227	6.000	
175. Славка Босиљакска	1945	1980	12.214	6.000		225. Јелка Кришан	1945	1960	16.451	6.000	
176. Милка Цумалиева	1946	1983	11.992	6.000		226. Донка Велјанова	1945	1976	11.730	6.000	
Општина Валандово						227. Тодорка Алексова	1946	1982	13.138	6.000	
177. Фанија Павлова	1945	1979	9.628	6.000		228. Лидија Алчиева	1946	1968	12.455	6.000	
Општина Делчево						229. Јелка Симоновиќ	1946	1977	11.633	6.000	
178. Благородна Мавродијева	1944	1967	17.771	6.000		230. Мира Никушева	1946	1976	20.552	6.000	
Општина Дебар						231. Јовче Петров	1946	1985	12.040	6.000	
179. Дервиш Сезаир	1944	1981	12.500	6.000		Општина Гостивар					
180. Абди Хаџиу	1945	1984	7.250	6.000		232. Драган Давидовски	1944	1974	11.240	6.000	
181. Катри Дема	1945	1984	17.866	6.000		233. Катица Јовановска	1944	1974	10.187	6.000	
182. Батку Иса	1946	1985	16.527	6.000		234. Гавро Акимоски	1945	1974	13.420	6.000	
183. Владо Јосифовски	1946	1985	19.386	6.000		235. Верка Димова	1945	1982	11.023	6.000	
Општина Битола						236. Риза Шеху	1945	1974	10.715	6.000	
184. Ангелина Ташкова	1944	1963	21.083	6.000		237. Танасија Догани	1945	1978	13.626	6.000	
185. Блага Апчевска	1944	1980	17.428	6.000		238. Азизе Мустафаи	1945	1974	9.245	6.000	
186. Тодорка Алексова	1944	1982	13.138	6.000		239. Идриз Неџири	1945	1977	20.055	6.000	
187. Менка Костовска	1944	1984	20.895	6.000		240. Милева Стојановиќ	1945	1962	18.000	6.000	
188. Ангелина Тодоровска	1944	1984	21.360	6.000		241. Трифе Лазарески	1946	1979	16.040	6.000	
189. Славка Вирловска	1944	1981	10.254	6.000		242. Раим Амзи	1946	1984	11.122	6.000	
190. Арсо Антонов	1944	1973	18.019	6.000		243. Мирослав Поповиќ	1946	1984	22.421	6.000	
191. Јован Илиевски	1944	1976	20.552	6.000		Општина Кичево					
192. Паца Гофтовска	1944	1979	9.985	6.000		244. Борка Сретеновска	1944	1966	16.171	6.000	
193. Борислав Трајковски	1944	1982	15.385	6.000		245. Даница Николовска	1944	1980	22.211	6.000	
194. Нада Божинова	1945	1980	12.193	6.000		246. Гајтана Стојановска	1944	1962	11.151	6.000	
195. Живко Зацевоки	1945	1973	13.548	6.000		247. Румена Цветановска	1945	1978	18.700	6.000	
196. Риза Цура	1945	1978	9.263	6.000		248. Балажа Даут	1945	1983	11.291	6.000	
197. Викторија Марковска	1945	1969	9.975	6.000		249. Александар Пајевиќ	1945	1968	20.092	6.000	
198. Гена Митревска	1945	1982	14.800	6.000		250. Рушај Бахтијар	1946	1985	14.726	6.000	
199. Димитар Поповски	1946	1984	24.571	5.999		251. Радиславка Војневска	1946	1979	8.712	6.000	
Општина Охрид						Општина Кумачово					
200. Илија Христовски	1944	1965	14.386	6.000		252. Трајко Зафировски	1944	1979	20.339	6.000	
201. Стамен Шокароски	1944	1973	18.393	6.000		253. Ефрем Илиевски	1944	1984	9.130	6.000	
202. Никола Стоицев	1944	1970	25.178	5.392		254. Керими Хилми	1945	1985	15.866	6.000	
203. Марија Груева	1944	1969	16.121	6.000		255. Јулијана Филовска	1945	1981	13.466	6.000	
204. Веселин Христовски	1944	1965	12.762	6.000		256. Казим Дестани	1945	1983	12.934	6.000	
205. Евдокија Лушковска	1946	1983	16.816	6.000		257. Рефик Шакири	1945	1972	20.552	6.000	
Општина Ресен						258. Викентије Георгиевски	1945	1983	13.210	6.000	
206. Александар Татарчевски	1944	1977	11.710	6.000		259. Милица Опасовска	1945	1981	13.391	6.000	
207. Методија Стрезовски	1944	1974	12.012	6.000		260. Расим Стојановски	1945	1966	21.000	6.000	
208. Енвер Исовски	1946	1975	11.311	6.000		261. Срејко Георгиевски	1945	1981	23.940	6.000	
						262. Горѓи Поповиќ	1945	1961	18.846	6.000	
						263. Љубинка Наумова	1946	1982	13.217	6.000	
						264. Бранко Бајловски	1946	1985	13.053	6.000	

1	2	3	4	5	6
265. Тодор Стојковски	1946	1985	15.430	6.000	
266. Родна Давитковска	1946	1981	13.767	6.000	
267. Јахија Халими	1946	1984	12.463	6.000	
268. Драгица Ивановска	1946	1977	13.821	6.000	
269. Радунка Велевиќ	1946	1974	15.327	6.000	
270. Стојко Атанасовски	1946	1971	14.558	6.000	
271. Левко Арсов	1946	1974	19.319	6.000	
272. Нада Аврамовска	1944	1967	17.328	6.000	
273. Родна Гаревска	1945	1960	13.077	6.000	

Општина Берово

274. Фима Миладиновска	1945	1972	14.158	6.000	
275. Павлина Ђаклинска	1945	1980	15.583	6.000	

II

На корисниците повисокиот износ на пензијата се исплатува од 1 јануари 1986 година.

На повисокиот износ на пензијата се врши усогласување на начин и во постапка пропишани со прописите за пензиското и инвалидското осигурување.

Средствата за исплата на повисокиот износ на пензијата се обезбедуваат во Републичкиот буџет.

III

Повисокиот износ на пензијата се пренесува на корисникот на семејната пензија согласно со општите прописи за пензиското и инвалидското осигурување, во процент во кој е определена семејна пензија.

Исплатата на повисокиот износ на пензијата ќе ја врши Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-1186/1

10 април 1986 година

Скопје

Претседател

на Соборот на здружениот труд,
д-р инж. Илија Черепалковски, с. р.

По извршеното срамнување со изворниот текст утврдено е дека во текстот на Резолуцијата за политиката на остварување на Општествениот план на Социјалистичка Република Македонија за периодот од 1986 до 1990 година во 1986 година објавена во „Службен весник на СРМ“ број 43/85, се направени грешки, поради што се дава

ИСПРАВКА

на Резолуцијата за политиката на остварување на Општествениот план на Социјалистичка Република Македонија за периодот од 1986 до 1990 година во 1986 година

1. Во точката 3 потточката 3.1., на почетокот од став 2 во првиот ред пред зборот „Пораст“ да се вгради бројот (1).

2. Во точката 20 алинеја 1, во четвртиот ред зборот „спрема“ треба да се замени со зборот „опрема“.

3. Во точката 22 во став 2 во првиот ред по зборот „се“ зборот „интелира“ треба да се замени со зборот „интелира“.

Бр. 13-1128/1

11 април 1986 година

Скопје

Од Законодавно-правната комисија
на Собранието на СР Македонија

По извршеното срамнување со изворниот текст утврдено е дека во текстот на Општествениот план на Социјалистичка Република Македонија за периодот од 1986 до 1990 година објавен во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“ број 43/85, се направени грешки, поради што се дава

ИСПРАВКА

на Општествениот план на Социјалистичка Република Македонија за периодот од 1986 до 1990 година

1. Во првиот дел — Заеднички интереси, цели и задачи на стопанскиот и општествениот развој, во глава IV — Проектија и материјални рамки на развојот, во точката 4 став 2 во седмиот ред по зборовите „околу 12%“ треба да се стави точка, а текстот понатаму треба да биде нова реченица и да почне со големата буква „В“.

2. Во првиот дел — Заеднички интереси, цели и задачи на стопанскиот и општествениот развој, во глава V — Производствена ориентација и структурни промени, во точката 2 — Производство и услуги за извоз, во потточката 3 став 3 во петтиот ред по зборот „увозот“ сврзникот „и“ треба да се замени со зборот „на“.

3. Во првиот дел — Заеднички интереси, цели и задачи на стопанскиот и општествениот развој, во глава V — Производствена ориентација и структурни промени, во точката 3 — Енергетика, во став 5 во петтиот ред по зборот „продолжување“ зборот „на“ да се замени со сврзникот „и“.

4. Во првиот дел — Заеднички интереси, цели и задачи на стопанскиот и општествениот развој, во глава V — Производствена ориентација и структурни промени, во точката 4 — Агроиндустријски комплекс, во потточката (1) во став 9 во седмиот ред по зборот „прла“ точката треба да се замени со записка, а првата буква на зборот „Со“ да се замени со мала буква „с“.

Исто така, во став 10 на оваа потточка во третиот ред зборовите „концентрирање на“ треба да се заменат со зборот „концентрирана“.

5. Во првиот дел — Заеднички интереси, цели и задачи на стопанскиот и општествениот развој, во глава VI — Научен и технолошки развој, во точката (1) во став 3 во третиот и четвртиот ред зборот „унапредување“ треба да се замени со зборот „управување“.

6. Во првиот дел — Заеднички интереси, цели и задачи на стопанскиот и општествениот развој, во глава VII — Општествени дејности, во точката (7) во вториот став во осмиот ред по зборот „деца“ точката треба да се замени со записка, а зборот „Заштита“ треба да почнува со мала буква „з“.

7. Во првиот дел — Заеднички интереси, цели и задачи на стопанскиот и општествениот развој, во глава XIII — Политика на просторен развој, заштита и унапредување на животната и работната средина, во став 1 во последниот ред зборот „човечката“ треба да се замени со зборот „човековата“.

Во истата глава, во точка 1 во став 5 во седмиот ред зборот „мерка“ треба да се замени со зборот „мера“, а во точката 2 во став 5 во петтиот ред сврзникот „и“ треба да се замени со сврзникот „а“.

8. Во вториот дел — Насоки и рамки за донесување мерки на економската политика и други мерки, во глава I — Финансиска консолидација на корисниците на општествените средства, во точката 3 во став 3 во третиот ред зборот „зградат“ треба да се замени со зборот „вградат“.

9. Во вториот дел — Насоки и рамки за донесување мерки на економската политика и други мерки, во глава II — Политика на стекнување и распоредување на доходот, во точка 1 потточка (1) став 1 во шестиот ред сврзникот „а“ треба да се брише.

Во истата глава во точката 3 став 1 во деветтиот ред зборот „испреди“ треба да се замени со зборот „спреди“.

10. Во вториот дел — Насоки и рамки за донесување мерки на економската политика и други мерки во глава III — Политика и рамки за насочување на инвестициите, во точка 2 во став 2 во четвртиот ред по зборовите „можат да“ треба да се вгради зборот „се“.

Во истата глава, во точката 3 во став 1 во осмиот ред по зборот „банкарски“ сврзникот „и“ треба да се брише.

11. Во вториот дел — Насоки и рамки за донесување мерки на економската политика и други мерки, во глава IV — Политика на економските односи со странство, во точката 3 во став 1 во шестиот ред по зборот „развој“ треба да се стави точка, а текстот понатаму претставува нова реченица поради што зборот „притоа“ треба да почне со голема буква „П“.

12. Во вториот дел — Насоки и рамки за донесување мерки на економската политика и други мерки, во глава VI — Даночна политика, во став 1 во десетиот ред зборовите „согласно со“ треба да се заменат со зборовите „зависно од“.

13. Во третиот дел — Посебни обврски за остварување на заедничките интереси и цели на општествено-економскиот развој, во глава II — Обврски и мерки за остварување на заедничките интереси, цели и задачи на стопанскиот и општествениот развој, во точка 1 во став 2 во петтиот ред зборот „доаѓаат“ треба да се замени со зборот „произлегуваат“.

Во истата глава, во точка 2.1.1, потточка (11) во четиринасетиот ред зборот „остварување“ треба да се замени со зборот „ототранување“.

14. Во третиот дел — Посебни обврски за остварување на заедничките интереси и цели на општествено-економскиот развој, во глава II — Обврски и мерки за остварување на заедничките интереси, цели и задачи на стопанскиот и општествениот развој, во точката 2.4.1. во став 1 алинеја 8 во четвртиот ред зборот „засм“ треба да се замени со зборот „освен“.

Бр. 13-1138

11 април 1986 година

Скопје.

Од Законодавно-правната комисија
на Собранието на СРМ

ОПШТЕСТВЕНИ ДОГОВОРИ И САМОУПРАВНИ СПОГОДБИ

213.

Заради одредување на задачите утврдени со Резолуцијата за политиката на остварувањето на Општествениот план на Социјалистичка Република Македонија за периодот од 1986 до 1990 година во 1986 година („Службен весник на СРМ“, број 43/85), а врз основа на член 88 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Собранието на Социјалистичка Република Македонија, Собранијата на општините, Собранието на Градот Скопје и Собранијата на републичките самоуправни интересни заедници од општествените дејности, склучуваат

ДОГОВОР

ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПОЛИТИКАТА ЗА ИЗДВОЈУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА ЗАДОВОЛУВАЊЕ НА ОПШТИТЕ ОПШТЕСТВЕНИ И НА ЗАЕДНИЧКИТЕ ПОТРЕБИ ВО 1986 ГОДИНА

Член 1

Учесниците во Договорот, за остварување на политиката за издвојување средства за задоволување на општите општествени и на заедничките потреби во 1986 година (во натамошниот текст: Договор), се согласиле средствата за задоволување на општите општествени и на заедничките потреби во Републиката и општините во 1986 година да се остваруваат во рамките на определбите утврдени со Резолуцијата за политиката на остварување на Општествениот план на Социјалистичка Република Македонија за периодот од 1986 до 1990 година, во 1986 година, а во согласност со овој договор.

Член 2

Под средства за задоволување на општите општествени и на заедничките потреби од член 1 на овој договор се подразбираат издвоените приходи на:

— Републиката и на општините (брuto-приходи), и

— самоуправните интересни заедници од општествените дејности.

Под изворни приходи, во смисла на став 1 од овој член, се подразбираат приходите што се воведуваат и се остваруваат според прописите на Републиката и на општините, односно со одлуки на самоуправните интересни заедници од општествените дејности, а се евидентираат на збирните уплатни сметки кај Службата на општественото книговодство (обра-

зец Б-2, сметка 840 — приходи на ОПЗ и сметка 843 — приходи на самоуправните интересни заедници од општествените дејности) и им се распоредуваат на Републиката и на општините (на буџетите и на посебни сметки) односно на самоуправните интересни заедници од општествените дејности.

Член 3

Учесниците во овој договор се согласиле вкупните средства од член 2 на овој договор во 1986 година да можат да растат побавно за најмалку 5% од номиналниот пораст на доходот остварен во стопанството на Републиката (номинален пораст на доходот), утврден по периодичните пресметки за периодот јануари-јуни и јануари-септември, во однос на остварените изворни приходи во 1985 година, без пресметаните вишоци на приходи, а земајќи ги предвид користените средства согласно член 6 и 7 од Законот за привремена забрана на располагањето со дел од општествените средства на општините, Републиката и самоуправните интересни заедници од општествените дејности за потрошувачката во 1985 година („Службен весник на СРМ“, бр. 38/85).

Во средствата од став 1 на овој член не се одржани придонесот на Републиката за Буџетот на Федерацијата, средствата за отстранување на последиците од елементарни непогоди, за премостување на разликите настанати поради различните рокови за уплатата и пласман на средствата на Фондот на Федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини, за придонесот на Фондот на солидарност со неврзаните земји и земјите во развој и други обврски врз основа на договор на републиките и покраините и општествени договори или со сојузен закон, за приходите за пензиско-инвалидско осигурување, боречката заштита и примањата на воените инвалиди, средствата кои се издвојуваат за наука, дополнителните средства за вработување, надоместоците што имаат карактер на лични примања, регресот за вештачки губрива, средствата за заштита на растенијата, интервенциите во стопанството (премии и компензации, издвојувања за стоковни резерви и др.), инвестициите во стопанството, вклучувајќи ги и средствата за намирување на обврските по странските кредити настанати со изградбата на проектот „ФЕ-НИ“ — Кавадарци, ХМС „Стрежево“ — Битола и средствата наменети за намирување на курсните разлики и разликите во цените на основните прехран-

бени производи од витален интерес за снабдување на работните луѓе и граѓаните, како и приходите од населението.

Споредбените податоци за порастот на остварениот доход во општественото стопанство на Републиката за периодот јануари-јуни и јануари-септември 1986 година во однос на истиот период од претходната година ќе ги објави Службата на општественото книговодство.

Член 4

Во рамките на вкупните средства за финансирање на општите општествени и на заедничките потреби, согласно со член 3, став 1 и 2 на овој договор, учесниците се согласија за диференциран пораст кај одделните корисници и тоа:

— изворните приходи на Републиката и на општините да можат да растат побавно за најмалку 10% од номиналниот пораст на доходот; и

— изворните приходи на самоуправните интересни заедници од општествените дејности да можат да растат и тоа:

— приходите за задоволување на заедничките потреби преку самоуправните интересни заедници од здравствената заштита најмногу за 4% над номиналниот пораст на доходот;

— приходите за задоволување на заедничките потреби преку самоуправните интересни заедници за насочено образование најмногу до номиналниот пораст на доходот, а во тие рамки со побрза динамика да растат средствата за насоченото средно образование и за ученичкиот и студентскиот стандард;

— приходите за задоволување на заедничките потреби преку самоуправните интересни заедници од основното образование, културата, општествената заштита на децата, социјалната заштита, вработувањето и за физичката култура побавно за најмалку 5% од номиналниот пораст на доходот.

Член 5

До утврдувањето на номиналниот пораст на доходот во општествено стопанство во Републиката за периодот јануари-јуни 1986 година, планирањето на приходите на општествено-политичките заедници и на самоуправните интересни заедници од општествените дејности ќе се врши врз основа на планираниот номинален пораст на доходот во општественото стопанство во Републиката од 55%.

Планирањето на можниот пораст на приходите на општествено-политичките заедници и на самоуправните интересни заедници од општествените дејности, без средствата што не се ограничуваат, учесниците во договорот се согласија да се изврши и тоа:

— изворните приходи на Републиката и на општините со пораст најмногу до 49,5%;

— изворните приходи на самоуправните интересни заедници од општествените дејности со пораст и тоа:

— приходите за задоволување на заедничките потреби преку самоуправните интересни заедници од здравствената заштита најмногу за 57%;

— приходите за задоволување на заедничките потреби преку самоуправните интересни заедници за насочено образование најмногу до 55%; и

— приходите за задоволување на заедничките потреби преку самоуправните интересни заедници од основното образование, културата, општествената заштита на децата, социјалната заштита, вработувањето и за физичката култура најмногу за 52%.

Член 6

Учесниците во овој договор се согласија, по исклучок, приходите на буџетите на општините и на општинските самоуправни интересни заедници што користат дополнителни средства од Републиката, односно од републичките самоуправни интересни заедници со помал пораст од порастот утврден во член 4 од овој договор, да можат да забележат вкупен пораст заедно со дополнителните средства најмногу до утврдениот пораст од член 4 на овој договор.

Член 7

Учесниците во овој договор се согласија да обезбедат, со самоуправна спогодба меѓу собранието на општината и собранијата на општинските самоуправни интересни заедници да ги утврдат износите на средствата за можната потрошувачка на ниво на општина согласно со член 4 од овој договор.

Со самоуправната спогодба од став 1 на овој член може да се определат и помнакви пропорции од утврдените во член 4 од овој договор, со тоа што вкупниот износ на средствата за потрошувачка во 1986 година во општината да не го надмине дозволниот пораст на средствата утврден со овој договор.

Член 8

Учесниците во овој договор се согласија во рамките на вкупните средства за финансирање на општите општествени и на заедничките потреби приходите од стопанството да растат побавно од останатите приходи (не стопанство, население, и др.).

Член 9

Учесниците во овој договор се согласија да преземаат мерки приходите да се остваруваат во рамките на дозволеният пораст на средствата утврдени со овој договор.

Ако во текот на годината, според податоците на Службата на општественото книговодство за остварените приходи на одделен корисник на општествени средства, се утврди дека остварените приходи се над нивото утврдено со овој договор тој корисник ќе изврши соодветно намалување на стапките на даноците и придонесите, пред се на данокот и придонесите од доходот и од личните доходи на работниците во организациите на здружениот труд од стопанството.

Член 10

Учесниците во овој договор се согласија, доколку одделен корисник на средствата не донесе одлука согласно со член 9, став 2 од овој договор, Службата на општественото книговодство, врз основа на податоците за остварените приходи, повеќе уплатените приходи да ги издвои на посебна сметка.

Член 11

Учесниците во овој договор се согласија пресметувањето и издвојувањето на преостанатите приходи по корисници во општините да може да се изврши на ниво на општината.

Ако одделни корисници имаат поголемо остварување од можниот пораст утврден со овој договор, со самоуправна спогодба може дел од овие средства, пред издвојувањето на посебна сметка, да се насочат на одделни корисници кои немаат доволно остварување на планираните средства.

Член 12

Учесниците во овој договор се согласија републичките самоуправни интересни заедници да можат да се договараат со самоуправна спогодба дел од средствата остварени над пропорциите утврдени со овој договор, пред издвојувањето на посебна сметка, да се насочат во заедницата која нема доволно остварување на планираните средства.

Член 13

Учесниците во овој договор се согласија Службата на општественото книговодство да го контролира и следи остварувањето на приходите, предмет на овој договор, и да обезбедува потребни информации заради преземање на мерки.

Член 14

Учесниците во овој договор се согласија заради следење на средствата за задоволување на општите општествени и на заедничките потреби, корисниците на средствата да изготвят план на средствата за општите општествени и на заедничките потреби за 1986 година, кој е составен дел на овој договор.

Планот на средствата од став 1 на овој член општествено-политичките заедници и самоуправните интересни заедници од општествените дејности го дос-

тавуваат до Службата на општественото книговодство најдоцна до 31 март 1986 година, а првото пресметување на остварените приходи во однос на можната потрошувачка ќе се изврши за остварените приходи за педиодот јануари-март 1986 година во однос на истиот период од претходната година. Натамошните пресметувања ќе се вршат месечно кумулативно во однос на оние од истиот период од претходната година, на начин што, во рамките на одредбите на овој договор, ќе го утврди Службата на општественото книговодство.

Службата на општественото книговодство, најдоцна до 15 април 1986 година, ќе утврди дали износите искажани во планот се усогласени со одредбите на овој договор.

Ако Службата на општественото книговодство утврди дека износите на средствата искажани во планот од став 1 на овој член не се усогласени со одредбите на овој договор, до нивното усогласување, учесниците во овој договор се согласија средствата од остварените приходи да не се пренесуваат на жиросметките на општествено-политичките заедници и на самоуправните интересни заедници од општествените дејности.

На општествено-политичките заедници и на самоуправните интересни заедници од општествените дејности што нема да ги достават плановите на приходите во согласност со став 2 на овој член, учесниците во овој договор се согласија Службата на општественото книговодство да не им ги пренесува приходите на нивните жиросметки до доставувањето на тие планови.

Член 15

Учесниците во овој договор се согласија вишоците на приходите од 1985 година на општествено-политичките заедници и на самоуправните интересни заедници од општествените дејности да се користат како изворни приходи во 1986 година кај корисниците кај кои се создадени, за тој износ на средствата да извршат соодветно усогласување на стапките на зафаќање, со тоа што вкупните приходи да не го надминат можниот пораст утврден за 1986 година.

По исклучок, самоуправните интересни заедници за здравствена заштита можат да ги користат остварените вишоци на приходи за покривање на загубите настанати од објективни причини, искажани со завршните сметки за 1985 година.

Член 16

Изменување и дополнување на овој договор може да се врши според постапката по која е и склучен.

Член 17

Овој договор е потпишан на 28 март 1986 година, а ќе се применува од 1 јануари 1986 година.

Член 18

Овој договор ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 43-1122/1
11 април 1986 година
Скопје

Потписници:

1. За Собранието на Социјалистичка Република Македонија,
Александар Андоновски, с. р.
2. За Собранието на општината Берово,
Петар Пачемски, с. р.
3. За Собранието на општината Битола,
Горе Михајловски, с. р.
4. За Собранието на општината Македонски Брод,
Боро Маркоски, с. р.

5. За Собранието на општината Валаново,
Митко Ташев, с. р.
6. За Собранието на општината Винаца
Македонска,
Благој Дуданов, с. р.
7. За Собранието на општината Гевгелија,
Јован Давалиев, с. р.
8. За Собранието на општината Гостивар,
Владимир Филиповски, с. р.
9. За Собранието на општината Дебар,
Гани Муча, с. р.
10. За Собранието на општината Делчево,
Димитар Мавродиев, с. р.
11. За Собранието на општината Д. Хисар,
Благоја Јоновски, с. р.
12. За Собранието на општината Кавдарци,
Димитар Петров, с. р.
13. За Собранието на општината Кичево,
Тихомир Софрониоски, с. р.
14. За Собранието на општината Кочани,
инж. Андоновски Божидар, с. р.
15. За Собранието на општината Кратово,
Аце Денковски, с. р.
16. За Собранието на општината Кр. Паланка,
Слободан Додевски, с. р.
17. За Собранието на општината Крушево,
Трајан Крстески, с. р.
18. За Собранието на општината Куманово,
Тихомир Теодосиевски, с. р.
19. За Собранието на општината Неготино,
дипл. екон. Јован Ганчев, с. р.
20. За Собранието на општината Охрид,
(потпис нечиток)
21. За Собранието на општината Прилеп,
д-р Трајче Лазароски, с. р.
22. За Собранието на општината Пробиштип,
Алексовска Александра, с. р.
23. За Собранието на општината Радовиш,
инж. Ѓорѓи Атанасов, с. р.
24. За Собранието на општината Ресен,
Насип Бекири, с. р.
25. За Собранието на општината Св. Николе,
Ванчо Крстевски, с. р.
26. За Собранието на град Скопје,
Владимир Поповски, с. р.
- За Собранието на општината „Центар“,
Марија Антоновска, с. р.

- За Собранието на општината „Чаир“,
Доне Николовски, с. р.
- За Собранието на општината „Гази
Баба“,
Васил Попоски, с. р.
- За Собранието на општината „К.
Вода“,
Ристо Коцевски, с. р.
- За Собранието на општината „Кар-
пош“,
Димитар Тодевски, с. р.
- 27. За Собранието на општината Струта,
Гега Невзат, с. р.
- 28. За Собранието на општината Стру-
мица,
Бранислав Витанов, с. р.
- 29. За Собранието на општината Тетово,
Момчило Василевски, с. р.
- 30. За Собранието на општината Т. Ве-
лес,
Павлина Мајнова, с. р.
- 31. За Собранието на општината Штип,
дипл. екон. Велимир Шутев, с. р.
- 32. За Самоуправната интерфеона заедни-
ца за пензиското и инвалидското осигу-
рување на Македонија,
Киро Зрмановски, с. р.
- 33. За Републичката самоуправни интер-
феона заедница за здравствена заш-
тита,
Милован Шиковски, с. р.
- 34. За Републичката самоуправни интер-
феона заедница за основно образо-
вање,
Стојче Дојчиновски, с. р.
- 35. За Републичката заедница на насо-
чено образование,
дипл. инж. Александар Георгиев, с. р.
- 36. За Републичката заедница на науч-
ните дејности,
д-р Тодор Ановски, с. р.
- 37. За Републичката самоуправни интер-
феона заедница за општествена заш-
тита на децата,
прим. д-р Ксенија Груева, с. р.
- 38. За Републичката заедница на кул-
турата,
Благоја Радески, с. р.
- 39. За Републичката самоуправни интер-
феона заедница за социјална заштита,
Мира Величкова, с. р.

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ

ЗАЕДНИЦА ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА — НЕГОТИНО

214.

Врз основа на член 18 од Самоуправната опгод-
ба за основање на СИЗ за здравствена заштита —
Неготино и член 160 од Статутот на Општинската
СИЗ за здравствена заштита — Неготино, на седни-
цата одржана на 4 февруари 1986 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА РАБОТНИЦИТЕ ЗА 1986 ГОДИНА

I

Стапката на придонесот за здравствена заштита
на работниците се утврдува во висина од 7,5% од
бруто личниот доход во кој се содржани:

— стапката на придонесот за обезбедување на
задолжителните видови на здравствена заштита, од
3,2%;

— стапката на придонесот за обезбедување на
правата од здравствената заштита што самостојно ги
утврдува заедницата, од 4,3%.

II

За обврзниците на придонесот за здравствена
заштита од член 24 точка 3, 5, 7, од Законот за са-
моуправните заедници на здравството и здравствено-
то осигурување за кои е определена во него лични
примања, стапката за придонесот за здравство и
здравствено осигурување се утврдува во висина од
12,25% од нето основицата во која се содржани:

— стапката на придонесот за обезбедување на
задолжителните видови на здравствена заштита од
5,50%;

— стапката за обезбедување на правата од здрав-
ствената заштита што самостојно ги утврдува Заед-
ницата 6,75%.

III

Стапката на придонесот за здравствена заштита
во случај на несреќа при работа и заболување од
професионални болести се утврдува во висина од
0,30% од определената основица.

Основицата за пресметување на придонесот од
претходниот став претставува:

1. за организации од здружен труд од областа на
стопанството како и основните организации на здру-
жен труд регистрирани како установи, кои во но-
менклатурата за распределување на стопанските и
други организации и државни органи по дејност се
распоредени по области од 1—8, а остварениот доход
намален за пресметаните договорни обврски, освен
данокот од доход.

2. за другите самоуправни организации и заед-
ници, државни органи, општествено-политички орга-
низации и здруженија и други работни заедници што
не се организирани како организации на здружен
труд кои во своето работење не остваруваат доход, а
кои се регистрирани во областите 9 и 10 од Номен-
клатурата за распределување на стапките и други
организации и државни органи по дејности, бруто
личниот доход на вработените.

IV

Посебните прилози за користење на здравствена
заштита за работници испратени во странство од
страна на ООЗТ (детасирани работници) се плаќа
по стапка од 25% од утврдената основица.

V

Оваа одлука влегува во сила со денот на објаву-
вањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се приме-
нува од 1 јануари 1986 година.

Бр. 0231-44/3

4 февруари 1986 година

Неготино

Претседател,
Иван Шалев, с. р.

СОДРЖИНА

199.	Закон за намените, начинот и условите за здружување на дел од средствата на Фондот на Федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини за остварување на заеднички програми за развој во Социјалистичка Република Македонија во периодот од 1986 до 1990 година	321	220.	Одлука за разрешување и именување претставници на општествената заедница во Советот на Техничкиот факултет во Битола	341
200.	Закон за филмската дејност	324	221.	Одлука за разрешување и именување претставници на општествената заедница во Советот на Правниот факултет во Битола	341
201.	Закон за техничката култура	328	222.	Одлука за разрешување и именување претставник на општествената заедница во Советот на Институтот за фолклор „Марко Цепенков“ — Скопје	342
202.	Завршна сметка за извршување на Републичкиот буџет за 1985 година	330	223.	Одлука за именување членови на Конкурската комисија за именување директор на ООЗТ Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“ — Скопје	342
203.	Закон за изменување и дополнување на Законот за шумите	333	224.	Одлука за разрешување и именување претставници на општествената заедница во Советот на Природо-научниот музеј на Македонија	342
204.	Закон за изменување и дополнување на Законот за републичките органи на управата	335	225.	Одлука за именување членови на Комисијата за именување декан на РО Земјоделски факултет — Скопје	342
205.	Одлука за избор на постојан судија на Основниот суд на здружениот труд во Штип	337	226.	Одлука за именување членови на Конкурската комисија за именување индивидуален работороводен орган — управник на ОЗТ Национален парк „Пелистер“ — Битола	343
206.	Одлука за избор на двајца судии на Округниот суд во Скопје	337	227.	Одлука за разрешување и именување претставници на општествената заедница во Советот на ООЗТ Клиника за токсикологија и ургентна интерна медицина — Скопје	343
207.	Одлука за избор на постојан судија на Судот на здружениот труд на Македонија	337	228.	Одлука за именување претставници на општествената заедница на Советот на ООЗТ Клиника за пулмологија и алергологија — Скопје	343
208.	Одлука за именување заменик на окружниот јавен обвинител во Скопје	337	229.	Одлука за именување членови на Конкурската комисија за именување индивидуален работороводен орган — директор на Национални паркови и ловишта — Скопје	343
209.	Одлука за потврдување на Завршната сметка на Народната банка на Македонија за 1985 година	338	230.	Одлука за именување членови на Конкурската комисија за именување индивидуален работороводен орган — управник на ОЗТ Национален парк „Маврово“ Маврови Анови	344
210.	Одлука за потврдување на Финансискиот план на Народната банка на Македонија за 1986 година	338	231.	Одлука за давање согласност на Одлуката за именување индивидуален работороводен орган на Заводот за рехабилитација на деца и младинци со општетен бид „Димитар Влахов“ — Скопје	344
211.	Одлука за одобрување на Завршната сметка на Финансиската програма за пошумување на големите за периодот 1981-1985 година	338	232.	Одлука за определување на повисок износ на пензија на корисниците — просветни работници кои воспитно-образовната дејност ја вршеле во 1944 или 1945, односно 1946 година и во таа дејност оствариле право на пензија	344
212.	Одлука за потврдување на Среднорочната програма за изградба, одржување и реконструкција на магистралната и регионалната патна мрежа во СР Македонија за периодот од 1986 до 1990 година	339		Исправка на Резолуцијата за политиката на остварување на Општествениот план на Социјалистичка Република Македонија за периодот од 1986 до 1990 година	347
213.	Одлука за потврдување на Годишната програма за изградба, одржување и реконструкција на магистралната и регионалната патна мрежа во СР Македонија за 1986 година	339		Исправка на Општествениот план на Социјалистичка Република Македонија за периодот од 1986 до 1990 година	347
214.	Одлука за одобрување на Завршната сметка на Републичкиот фонд за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените краишта за 1985 година	340		Општествени договори и самоуправни спогодби	
215.	Одлука за давање согласност на Финансискиот план на Републичкиот фонд за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените краишта за 1986 година	340	213.	Договор за остварување на политиката за издвојување средотна за задоволување на општите општествени и на заедничките потреби во 1986 година	348
216.	Одлука за одобрување на Завршната сметка на приходите и расходите за работата на Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата за 1985 година	340		НЕГОТИНО	
217.	Одлука за одобрување на пресметката на приходите и расходите за распределба и користење на средствата за работа на Републичкиот и општинските совети за безбедност на сообраќајот на патиштата за 1986 година	340	214.	Одлука за утврдување на висината на стапката на придонесот за здравствена заштита на работниците за 1986 година	351
218.	Одлука за именување членови на Комисијата за именување директор на Клиниката за максимификална хирургија при Стоматолошкиот факултет во Скопје	340			
219.	Одлука за именување членови на Комисијата за именување на индивидуален работороводен орган на ООЗТ Институт при Медицинскиот факултет во Скопје	341			